



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република Македонија" излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена.	Среда, 5 септември 2001 Скопје Број 70	Аконтацијата за 2001 година изнесува 7.800 денари. Овој број чини 120 денари. Жиро сметка 40100-603-12498
---	--	---

1295.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ

Се прогласува Законот за спречување на перење пари, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 август 2001 година.

Бр. 07-2876/1
29 август 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.

ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ

И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат мерките и дејствијата за откривање и спречување на перење пари, како и организирањето и контролата за нивната примена.

Член 2

Мерките и дејствијата за откривање и спречување на перење пари ги преземаат правни и физички лица кај активности поврзани со вложувањето, кредитирањето, замената, трансферот и други трансакции со пари, како и кај склучувањето правни работи со кои се стекнува имот и други форми на располагање со пари или имот, кои можат да се користат за перење пари.

Дефиниции

Член 3

Одделни изрази употребувани во овој закон го имаат следново значење:

1. "Перење пари" се смета секое дејствие на:
 - (а) замена или трансфер на имот со цел да се прикрие или сокрие незаконското потекло на тој имот;
 - (б) прикривање или преправање на вистинската природа, извор, локација, употреба и пренесување на имотот стекнат на незаконит начин;
 - (в) стекнување, поседување или употреба на имот од било кое лице за кое се знае или можело да се знае дека таквиот имот потекнува од криминални активности и
 - (г) пуштање во оптек, растурање и користење на противправно стекнати пари за вршење на законски дозволена дејност или за стекнување имот на законит начин.

2. "Приход од криминална активност" се смета секој имот или економска добивка која е непосреден или посреден производ од извршување на криминална активност.

3. "Имот" претставува сопственост од секаков вид, материјална или нематеријална, подвижна или неподвижна, телесна или бестелесна, обезбедена со незаконски стекнати пари, како и јавни исправи, правни документи или други видови легални документи за сопственост на имот во пишан или во електронски облик.

4. "Финансиска институција" е правно лице кое извршува една или повеќе активности во врска со прибирање на депозити, одобрување кредити, девизно валутни работи, издавање на парични картички, економско-финансиски консалтинг, финансиски лизинг, факторинг, работи во врска со осигурување, работи со хартии од вредност за своја сметка на коминтентот чување, управување со хартии од вредност и предмети од благородни метали и други финансиски активности утврдени со закон.

5. "Клиент" се смета секое правно или физичко лице кое во свое име и за своја сметка или во свое име и за туѓа сметка или во туѓо име и за туѓа сметка, врши работи поврзани со вложување, кредитирање, замена, трансфер и други трансакции со пари, како и кое учествува во склучувањето на правни работи со кои се стекнува имот и други видови на располагање со пари или имот.

6. "Пари" се метални и книжни пари што врз основа на законот се во оптек во Република Македонија или во странска држава, како и други средства за плаќање.

7. "Поврзани трансакции" се сметаат повеќе посебни трансакции во помали износи кои се повторуваат во период од една година.

Член 4

Дејствијата од член 3 точка 1 на овој закон можат да се извршат со сторување, односно несторување, преземање, односно непреземање на конкретни дејствија.

За да може да биде искористено како основа за постапка во смисла утврдување одговорност за перење пари, делото сторено во странство мора да биде предвидено како кривично дело и според законите на земјата во која е сторено и според законите на Република Македонија.

II. ДИРЕКЦИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ

Член 5

За прибирање, обработување, анализа и чување на податоците добиени од субјектите кои се обврзани за преземање мерки и дејствија за откривање и спречување на перење пари, се основа Дирекција за спречување на перење пари (во натамошниот текст: Дирекција), како орган во состав на Министерството за финансии.

Директорот на Дирекцијата го именува Владата на Република Македонија за период од четири години, на предлог на министерот за финансии.

Мандатот на директорот завршува:

- по истек на четири години од денот кога е именуван;
- во случај на смрт;
- во случај на негова оставка и
- во случај на отповикување.

Директорот може да биде отповикан, во врска со став 3 алинеја 4 од овој член:

- во случај кога е осудуван за кривично дело со правосилна судска пресуда;
- кога од страна на судот му е изречена мерка забрана за вршење на дејност на раководно лице во институцијата;
- во случај на долготрајна тешка болест која го спречува во извршувањето на своите обврски и
- ако ја изгубил деловната способност.

Дирекцијата, во спроведување на мерките за откривање и спречување на перење пари, соработува со: Министерството за внатрешни работи, Јавното обвинителство, Царинската управа, Народната банка на Република Македонија и други државни органи, како и меѓународните институции за борба против перење пари.

Податоците кои се доставуваат до Дирекцијата претставуваат службена тајна.

III. МЕРКИ И ДЕЈСТВИЈА ЗА ОТКРИВАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И СУБЈЕКТИТЕ КОИ ГИ ПРЕЗЕМААТ

Мерки и дејствија за откривање и спречување на перење пари

Член 6

Мерки и дејствија за откривање и спречување на активности поврзани со перење пари, кои ги преземаат правни и физички лица, се:

- идентификација на клиенти (запознај го својот клиент);
- следење на одредени трансакции;
- собирање, чување, доверливост и доставување на податоци за трансакции и
- воведување на внатрешни програми за спречување на перење пари.

Член 7

Мерките и дејствијата за откривање и спречување на перење пари од член 6 на овој закон, се однесуваат на сите активности кои се преземаат при вршење на одредено занимање, професија или дејност во случаи на:

- прием и подигање на парични депозити;
- сите видови вложувања и трансакции;
- сите видови и начини на трансфери на пари;
- користење на платежни и кредитни картички;
- посредништво, лизинг или замена;
- склучување на правни работи со кои се стекнува имот;
- купување и наплата на побарувања;
- осигурување и реосигурување;
- готовинско плаќање и
- други видови на располагање со пари или имот, кои можат да се користат за перење пари.

Субјекти кои ги преземаат мерките и дејствијата за откривање и спречување на перење пари

Член 8

Субјекти кои имаат обврска да ги преземаат мерките и дејствијата за спречување и откривање на перење пари предвидени со овој закон се правни и физички лица, како и службени и одговорни лица во правните лица кои вршат активности поврзани со вложување, кредитирање, замена, трансфер и други трансакции со пари (во натамошниот текст: субјекти).

Субјекти, во смисла на став 1 од овој член, се и правни и физички лица кои вршат работи поврзани со склучувањето на правни работи со кои се стекнува имот и други видови располагање или управување со пари или имот, а кои можат да се користат за перење пари.

Под субјекти, во смисла на став 1 од овој член, се сметаат и други правни лица, трговци поединци, претприемачи и физички лица кои вршат дејност на промет со недвижности, промет со уметнички дела, антиквитети и

други предмети за широка потрошувачка од поголема вредност, промет со акцизни стоки, работи во врска со издавање на платежни и кредитни картички, обработка и промет со благородни метали, скапоцени камења, патнички и туристички агенции, како и други дејности.

Под субјекти, во смисла на став 1 од овој член, се сметаат и други организации, политички партии и здруженија на граѓани и фондации.

Член 9

Обврската за преземање на мерките и дејствијата за спречување на перење пари предвидени со овој закон, останува и во случај кога субјектите од член 8 на овој закон се несолвентни или во постапка на стечај.

Обврските предвидени со став 1 на овој член се однесуваат и на претставништвата, подружниците, филијалите и деловите на субјектите од член 8 на овој закон регистрирани во земјата и во странство.

Идентификација на клиентите

Член 10

Субјектите од член 8 на овој закон се должни да го утврдуваат идентитетот на клиентите при вршењето на трансакција или воспоставување на друг облик на деловен или договорен однос.

Финансиски институции го утврдуваат идентитетот и адресите на нивните клиенти и пред отворањето на сметка или штедна книшка; прием на чување на акции, обврзници или други хартии од вредност; овозможување на користење на сефовите; управувањето со имотот или ефектуирање или прием на уплата во име на трето лице.

Во осигурителните работи утврдувањето на идентитетот на клиентите се врши во случаи кога се работи за склучување на осигурителни полиси за осигурување на живот и неживотно осигурување.

Член 11

Идентитетот на физичкото лице се утврдува со поднесување на оригинален и официјален документ (лични исправи) чие важење не е истечено, или заверен препис, кој содржи фотографија на лицето.

Од документот од кој се задржува копија, се утврдува име, презиме, место и адреса на живеалиште или пребивалиште, единствен матичен број и број на личната исправа и органот што ја издал.

Идентитетот на странско физичко лице се утврдува врз основа на податоците наведени во неговата патна исправа во оригинал или заверен препис.

Идентитетот на правното лице се утврдува со поднесување на оригинал или заверен препис од судска регистрација, како и документ дека ги исполнува условите за вршење на платен промет во моментот на идентификацијата.

Од поднесената судска регистрација од која се прави копија се утврдува седиштето и даночниот број на правното лице.

Во случаи кога клиентот е лице кое не подлежи на судска регистрација, утврдувањето на идентитетот се врши со обезбедување на оригинал или заверен препис од документот за негово основање или упис на името, односно називот, адресата или седиштето и дејноста.

Работоводниот орган, вработените и претставниците ополномоштени за влегување во деловен однос во име на трето лице ги приложуваат документите наведени во ставовите 2 и 3 од овој член, како и документите кои го потврдуваат идентитетот и адресата на ополномоштувачот.

Член 12

Субјектите се должни да го утврдуваат идентитетот на клиентот при готовинска трансакција во вредност над 10.000 ЕВРА во денарска противвредност на денот на вршење на трансакцијата, без оглед во каква валута е направена или изразена.

Утврдувањето на идентитетот на клиентот се врши и во случаи кога се работи за неколку поврзани трансакции кои заедно ја надминуваат вредноста од 10.000 ЕВРА во денарска противвредност на денот на вршење на трансакцијата.

Субјектите се должни да го утврдуваат идентитетот на клиентот и при други трансакции, вклучувајќи ги и оние чија вредност е помала од 10.000 ЕВРА во денарска противвредност на денот на вршење на трансакцијата, доколку постои основа за сомневање за перење пари.

Член 13

Царинската управа задолжително го евидентира секое внесување и изнесување на готови пари преку царинската линија на Република Македонија, кое го надминува со закон дозволиениот максимум.

Внесувањето на готови пари преку царинската линија на Република Македонија над 10.000 ЕВРА, се пријавува до Дирекцијата, доколку постои сомневање во намерата за внесување.

При евидентирањето од став 1 на овој член Царинската управа задолжително прибира податоци за:

- идентитетот на лицето кое за себе или за друг врши внесување или изнесување на пари и
- местото и времето на преминување на царинската линија.

Идентификација на ополномоштувачот

Член 14

Доколку трансакцијата од член 10 став 1 на овој закон се врши во име на трето лице, субјектите се должни да го утврдуваат идентитетот на лицето кое што ја врши трансакцијата.

Доколку не е сигурно дали клиентот дејствува во свое име или во име на трето лице, финансиската институција ќе бара информација за утврдување на идентитетот на носителот на правата, односно на странката во чие име дејствува клиентот (ополномоштувачот).

Ако и после проверката постојат и понатаму сомневање за вистинскиот идентитет на носителот на правата (ополномоштувачот) деловниот однос се прекинува без одложување кога е тоа можно, со обврска субјектите да ги пријават сомневањата.

Посебно следење на одредени трансакции

Член 15

Кога трансакцијата се спроведува во невообичаени околности или кога постои сомневање дека навидум нема економска и правна оправданост, финансиската институција е должна покрај утврдувањето на идентитетот на учесниците во трансакцијата да побара информации и за текот на целата трансакција вклучувајќи ја и крајната дестинација на парите, како и целта на трансакцијата и идентитетот на вклучените страни.

Финансиската институција во случаите од став 1 на овој член подготвува и доставува писмен извештај до дирекцијата, кој ги содржи сите релевантни информации во врска со трансакцијата и идентитетот на учесниците во трансакцијата.

Чување на податоци

Член 16

Субјектите се должни податоците обезбедени врз основа на овој закон да ги чуваат најмалку пет години по извршената трансакција, односно сметано од последната трансакција кога се работи за повеќе трансакции кои сочинуваат една целина или најмалку пет години од денот на престанокот на важењето на договори.

Податоци за клиент со кој е воспоставен подолготраен деловен однос, во смисла на овој закон, се чуваат најмалку пет години од денот на престанокот на деловниот однос.

Царинската управа е должна да ги чува сите податоци за внесување или изнесување на пари преку царинската линија најмалку пет години од денот на извршениот пренос.

Доверливост на податоците

Член 17

Податоците обезбедени врз основа на овој закон се доверливи и можат да се користат единствено за откривање и спречување на перење пари.

Податоците од став 1 на овој член кои се доставуваат на Дирекцијата, не се сметаат за повреда на доверливоста на истите.

Вработените во субјектите кои имаат обврска да преземаат мерки и дејствија за откривање и спречување на перење пари, согласно со овој закон, не смеат да ги користат личните податоци од досијата на клиентите за други цели, освен за спроведување на активностите наменети за откривање и спречување на перење пари.

Субјектите и нивните вработени не смеат да го известат клиентот или трето лице за доставувањето на податоците до Дирекцијата или за други мерки и дејствија преземени врз основа на овој закон.

Доставување на податоци

Член 18

Субјектите собраните податоци, информации и документи за извршените трансакции се должни да ги доставуваат до Дирекцијата.

Министерот за финансии пропишува кои информации и документи се доставуваат по барање на Дирекцијата, а кои задолжително.

По исклучок, по барање на други државни или судски органи или овластени лица од нив одговорни за откривање и сузбивање на кривични дела на перење пари, податоците, информациите и документите од став 1 на овој член се доставуваат и до истите.

Лицата од кои се бара да достават информации или документи, или било кое лице има сознание не може да разменува таква информација или документ со ниедно физичко или правно лице освен со овластените лица наведени во став 3 од овој член.

Доставените податоци, информации и документи до Дирекцијата за спречување на перење пари се користат исклучително за обработка и анализа.

Програми за спречување на перењето пари

Член 19

Финансиските институции се должни да изготват програми за заштита од перењето пари со кои ќе се обезбеди:

(а) централизација на податоците за идентитетот на клиентите, носителите на права, ополномоштениите, овластените застапници и ополномоштувачите, како и на податоците за сомнителните трансакции;

(б) именување на одговорни лица во финансиската институција кои ќе се грижат за спроведувањето на програмата од врвно менаџерско ниво, како и во секој организационен дел;

(в) постојана обука на одговорните лица и други вработени во финансиската институција и

(г) инструменти за внатрешна проверка на спроведувањето на мерките и дејствијата кои се преземаат за примена на овој закон.

Член 20

Правните и физички лица кои во рамките на своето занимање или професија вршат размена на валута (менувачки работи) се должни да обезбедат:

(а) утврдување на идентитетот на клиентот пред секоја трансакција која вклучува сума поголема од 5.000 ЕВРА во денарска противвредност и

(б) копија од официјален оригинален документ или заверен препис чие важење не е истечено и кој содржи фотографија на лицето за трансакција која е спроведена во новообичаено и непредвидено сложени услови, како и податоци за природата на трансакцијата.

Податоците од став 1 на овој член да се забележат по хронолошки редослед во нумериран регистар потпишан од овластениот менаџер на менаџерницата.

Регистарот задолжително се чува најмалку три години од последната заведена трансакција.

Член 21

Приредувачите на игри на среќа во играчници (казина) во рамките на своето работење треба да обезбедат:

а) книговодствена евиденција која се чува најмалку три години и

б) утврдување на идентитетот на учесниците во играта кои купиле, донеле со себе или размениле чипови или жетони во вредност поголема од 5.000 ЕВРА.

Податоците за утврдениот идентитет на учесниците во игрите, како и податоците за извршената размена на вредносните жетони или пари се водат во нумериран регистар потпишан од овластениот административен службеник на казиното.

Регистарот кој се води задолжително се чува најмалку пет години од последниот заведен податок за учесникот, односно размената на вредносните жетони или пари.

Известувања по прием на податоци

Член 22

Дирекцијата го известува субјектот за приемот на податоци во рок од 24 часа по приемот.

Доколку доставените податоци по оценка на Дирекцијата се недоволни, таа може по телефон, факс или на друг соодветен начин да побара и дополнителни информации.

Дирекцијата редовно, а најмалку еднаш годишно ги известува субјектите кои ги доставиле податоците согласно со овој закон за извршените проверки.

Ако Дирекцијата од проверката на податоците утврди дека постои основано сомневање за сторено кривично дело за перење пари, должна е за тоа да ги извести надлежните државни органи.

Судовите и другите органи се должни да ја известат Дирекцијата за покренување постапка за кривично дело поврзано со перење пари.

Член 23

Дирекцијата ги прима, анализира и обработува добиените податоци и извештаи. Нејзините службеници се должни да ја зачуваат тајноста на добиените податоци и информации, кои не можат да се искористат за други цели, освен за целите утврдени со овој закон.

Пристап до информации

Член 24

Дирекцијата може да бара податоци и документација од сите државни органи или други правни или физички лица, во рамките на анализата спроведена по извештај за сомнителни трансакции.

Дирекцијата може по потреба да разменува информации со органите надлежни за спроведување на истрага.

Меѓународна соработка

Член 25

Дирекцијата во рамките на меѓународната соработка може податоците добиени врз основа на овој закон да ги достави по нивно барање и под услов на реципроцитет до овластени тела и организации на други држави за борба против перењето пари, како и на меѓународни организации кои се занимаваат со откривање и спречување на перење пари.

Дирекцијата може да склучува договори за соработка со овластени тела на други држави, како и меѓународни организации кои се занимаваат со борба против перење пари.

IV. ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СОМНИТЕЛНИ ТРАНСАКЦИИ

Член 26

Секое физичко и правно лице, како и адвокатите, нотарите, овластените сметководители и ревизори се должни да поднесуваат извештаи до Дирекцијата за трансакциите за кои се сомневаат дека со нив може да се врши или е извршено перење пари, како и за трансакции со пари за кои постои сомневање дека потекнуваат од криминална активност.

Лицата од став 1 на овој член се должни да ги пријават реализираните трансакции ако не било можно да се одложи или избегне нивната реализација и во случај ако по нејзиното завршување се открие дека трансакцијата вклучувала и сомнителни средства.

Обврската за проследување без одложување постои и за сите информации кои можат да ги потврдат или негираат сомневањата.

Член 27

Извештаите за сомнителни трансакции се доставуваат до Дирекцијата преку телекомуникациони средства (телефон, телефакс) или по електронски пат, во случај тоа да не е можно, со други пишани средства.

Извештаите доставени по телефон треба да бидат потврдени со телефакс, електронски или друг пишан документ во најкраток можен рок.

Извештаите од став 1 на овој член треба да содржат податоци за:

(1) Временскиот рок во кој сомнителната трансакција треба да се реализира и

(2) Причините поради кои трансакцијата е веќе реализирана.

Приемот на извештајот од став 1 на овој член Дирекцијата го потврдува писмено.

Член 28

Секогаш кога постои основано сомневање врз основа на цврсти докази за сторено кривично дело перење пари или за приход од кривично дело, Дирекцијата веднаш ќе изготви и поднесе извештај со нејзиното мислење до надлежните државни органи кои одлучуваат за натамошните дејства.

Извештајот треба да биде поткрепен со сите релевантни документи за утврдените податоци и информации, покрај податоците за сомнителни дејности.

Дирекцијата не смее да го открие идентитетот на доставувачот на извештајот.

Изземање од одговорност за известување

Член 29

Нема да се покрене постапка на утврдување на одговорност за издавање на деловна или службена тајна против лицата или работодавниот орган и вработените во субјектите кои доставиле информации или извештаи во врска со сомнителни трансакции за перење пари.

Не може да се покрене постапка за граѓанска или кривична одговорност, како и изрекување на мерка на безбедност против овластените или одговорните лица, работодавниот орган или вработените во субјектите кои доставиле информации или извештаи според одредбите од овој закон, дури и во случај кога истрагата по дадените информации и извештаи не довеле до утврдување на одговорност, односно осуда со правосилна пресуда.

Не може да се покрене постапка за граѓанска или кривична одговорност против овластените или одговорните лица, работодавниот орган и вработените во субјектите, заради настаната материјална или нематеријална штета како последица од запирање на трансакции според одредбите од овој закон.

Деловна и службена тајна**Член 30**

Повикувањето на деловна и службена тајна не може да се прифати како основа за одбивање да се достави информација според овој закон или кога таа се бара во врска со спроведување на истрага насочена кон откривање на перење пари од страна на надлежен орган.

V. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ**Член 31**

Со парична казна од 250.000,00 до 300.000,00 денари, ќе се казни за прекршок правното лице ако:

- не го утврди идентитетот на клиентот при вршењето на трансакцијата или при воспоставувањето на друг облик деловен или договорен однос (член 10);
- не побара информации за трансакцијата или не достави писмен извештај за трансакција која се следи поради сомневање во нејзината економска и правна оправданост (член 15);
- податоците обезбедени врз основа на овој закон не ги чува најмалку пет години по извршената трансакција, односно по престанокот на деловниот, односно по извршениот пренос (член 16);
- податоците обезбедени врз основа на овој закон се користат спротивно од намената утврдена со законот (член 17);
- не изготват програми за заштита од перење пари (член 19) и
- не поднесат извештај до Дирекцијата за сомнителните трансакции (член 26).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на правното лице со парична казна од 40.000,00 до 50.000,00 денари.

Член 32

Со парична казна од 150.000,00 до 250.000,00 денари ќе се казни за прекршок правното лице ако:

- при утврдување на идентитетот на клиентот не постапи согласно со овој закон (член 11);
- не го утврди идентитетот на клиентот при готовинска трансакција над определениот износ со овој закон (член 12);
- не се пријави внесување и изнесување на пари преку царинска линија, над дозволеният максимум (член 13);
- не се утврди идентитетот на ополномоштувачот и лицето во чие име се врши трансакцијата (член 14);
- собраните податоци, информации и документи за извршените трансакции не ги достави до Дирекцијата (член 18) и
- не го утврди идентитетот на клиентот при размена на валута или размена на чипови и жетони во износ поголем од износот определен со овој закон (членови 20 и 21).

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице на правното лице со парична казна од 30.000,00 до 40.000,00 денари.

Член 33

Со парична казна од 40.000,00 до 50.000,00 денари ќе се казни за прекршок лицето ако во рамките на своето работење:

- не го утврди идентитетот на клиентот при вршењето на трансакција или воспоставување на друг облик на деловен или договорен однос (член 10);
- податоците обезбедени врз основа на овој закон не ги сочува онолку време колку што е определено со овој закон (член 16);
- податоците обезбедени врз основа на овој закон ги користи спротивно од намената утврдена со законот (член 17);
- собраните податоци, информации и документи за извршените трансакции не ги достави до Дирекцијата (член 18);
- не го утврди идентитетот на клиентот при размената на валута во износ поголем од износот определен со овој закон (член 20) и

- не поднесе извештај до Дирекцијата за трансакциите за кои се сомнева дека со нив може да се врши перење пари (член 26).

За прекршокот од став 1 на овој член покрај паричната казна може да се изрече и мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност од три месеци до една година.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 34**

Субјектите утврдени со овој закон се должни во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон да донесат програми за спречување на перење пари.

Член 35

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 март 2002 година.

1296.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА**

Се прогласува Законот за Агенција на Република Македонија за управување со средства, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 август 2001 година.

Бр. 07-2879/1
29 август 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.

ЗАКОН**ЗА АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВА****I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Со овој закон се уредува основањето, работењето, организацијата и престанокот на работењето на Агенцијата на Република Македонија за управување со средства.

Член 2

Се основа Агенција на Република Македонија за управување со средства (во натамошниот текст: Агенција). Агенцијата е правен следбеник на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка.

Член 3

Агенцијата има својство на правно лице. Седиштето на Агенцијата е во Скопје.

Член 4

Агенцијата престанува со работа на 31 март 2004 година.

По престанување со работата, остатокот на побарувањата во билансот, имотот и бројот на вработени-те во Агенцијата со состојба на 31 март 2001 година се пренесуваат во Министерството за финансии.

II. ДЕЛОКРУГ НА РАБОТА**Член 5**

Агенцијата ги врши следниве работи:
1. Управува и врши наплата на побарувањата кои и се пренесени на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка со Законот за санација и реконс-

трирање на дел од банките во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 14/95, 17/96, 36/97 и 20/98) и Законот за гарантирање на инвестицијата на стратешки инвеститори и за преземање на одделни побарувања од крајни корисници од страна на Република Македонија во Стопанска банка - АД - Скопје ("Службен весник на Република Македонија" број 86/99, 25/00 и 108/00);

2. Врши сервисирање на надворешен долг пренесен согласно со Законот за санација и реконструирање на дел од банките во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" број 14/95, 17/96, 36/97 и 20/98) и

3. Врши и други работи утврдени со закон.

III. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО АГЕНЦИЈАТА

Член 6

Органи на Агенцијата се Управен одбор и директор.

Управниот одбор е составен од седум члена именувани од Владата на Република Македонија, и тоа: тројца на предлог на министерот за финансии, еден на предлог на гувернерот на Народната банка на Република Македонија и тројца од редот на стручни лица од областа на банкарството и финансиите.

Членовите на Управниот одбор се именуваат за период од четири години, без право на повторен избор.

Со работата на Управниот одбор раководи претседател кого од членовите на Управниот одбор го именува Владата на Република Македонија.

Управниот одбор за својата работа одговара пред Владата на Република Македонија.

Член 7

Со Агенцијата раководи директор. Директорот го именува Владата на Република Македонија за период од четири години.

Директорот ја претставува Агенцијата и е одговорен за извршување на работите од делокругот на Агенцијата, како и за спроведување на актите и одлуките на Управниот одбор на Агенцијата.

Член 8

Членовите на Управниот одбор и директорот на Агенцијата се разрешуваат пред истекот на мандатот за кој се именувани, на начин и во постапка како и за нивното именување, ако се осудени за кривично дело или за прекршок од областа на финансиското работење.

Член 9

Агенцијата има статут со кој поблиску се уредува работењето и организацијата на Агенцијата. Статутот го донесува Управниот одбор во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Владата на Република Македонија дава согласност на статутот на Агенцијата.

IV. СРЕДСТВА НА АГЕНЦИЈАТА

Член 10

Средствата за работа Агенцијата ги обезбедува од Буџетот на Републиката и од приходите што ги остварува од работењето.

Агенцијата може да се задолжува само со претходна согласност на Владата на Република Македонија.

Вишокот на приходите од работењето Агенцијата ги уплатува месечно во Буџетот на Републиката.

V. НАДЗОР НА АГЕНЦИЈАТА

Член 11

Владата на Република Македонија ги потврдува финансискиот план и годишната пресметка на Агенцијата.

Агенцијата за својата работа најмалку два пати годишно доставува извештај до Владата на Република Македонија и еднаш годишно до Собранието на Република Македонија.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Доколку директорот на Агенцијата ја задолжи Агенцијата без претходна согласност на Владата на Република Македонија, ќе се казни со затвор од една до пет години.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 13

Директорот и членовите на Управниот одбор на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка што се именувани до денот на влегувањето во сила на овој закон, продолжуваат да ги вршат своите функции до истекот на периодот за кој се именувани.

Член 14

Пријава за упис на преобразба на Агенцијата на Република Македонија за санација на банка во Агенцијата за управување со средства во трговскиот регистар поднесува директорот на Агенцијата најдоцна 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 15

Побарувањата во билансот на Агенцијата од фондовите и јавните претпријатија, се пренесуваат во Министерството за финансии во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Начинот и постапката на наплата на побарувањата од став 1 на овој член ги пропишува министерот за финансии.

Член 16

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат делот 2-а Агенција на Република Македонија за санација на банка од Законот за банки и штедилници ("Службен весник на Република Македонија" број 31/93, 78/93, 17/96, 37/98 и 25/2000) и одредбата на член 122 став 1 во делот што се однесува на "делот 2-а Агенција на Република Македонија за санација на банка" од Законот за банките ("Службен весник на Република Македонија" број 63/2000 и 103/2000).

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

1297.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРЕДИТ КАЈ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЈА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ПРОЕКТОТ "АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА" ВО ОПШТИНИТЕ ВЕЛЕС И ШТИП

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со кредит кај Владата на Република Португалија по Договорот за Проектот "Акциона програма за унапредување на општините и животната средина" во општините Велес и Штип,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 август 2001 година.

Бр. 07-2880/1
29 август 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРЕДИТ КАЈ ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЈА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ПРОЕКТОТ "АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА" ВО ОПШТИНИТЕ ВЕЛЕС И ШТИП**

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Владата на Република Португалија со
- Кредит во износ од 12,5 милиони ЕВРА наменет за реализација на Проектот "Акциона програма за унапредување на општините и животната средина" во општините Велес и Штип.

Член 2

Рокот на отплата на кредитот од членот 1 на овој закон е 31 година со грејс период од 18 години и без камата.

Кредитот ќе се отплаќа во 13 еднакви годишни рати. Грејс периодот започнува да тече од моментот на првото повлекување на средства од кредитот.

Член 3

Крајни корисници на кредитот се јавните претпријатија за водоснабдување ЈКП Дервен Велес и ЈП Исар Штип.

Член 4

Кредитот ќе се отплаќа од приходите што ги остваруваат јавните претпријатија за водоснабдување од членот 3 на овој закон.

Член 5

Доколку пристигнатите анuitети во роковите утврдени со договорите, во име на крајните корисници ги плати Република Македонија, министерот за финансии, по 30 дена од денот на извршувањето на обврската, но не подоцна од 60 дена, ќе издаде налог на Заводот за платен промет или на деловната банка, каде што крајните корисници имаат денарска сметка, да пренесе од сметката на крајниот корисник на кредитот во корист на сметката на приходите на Буџетот на Република Македонија, денарски средства во висина на извршеното плаќање, зголемено за пресметаната камата и за трошоците.

Член 6

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

1298.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

**УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ**

Се прогласува Законот за овластување на организација за изработување на пригодни ковани пари, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 август 2001 година.

Бр. 07-2887/1
30 август 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ**

Член 1

Се овластува АД "ГОЛДМАК" Радовиш да изработи пригодни ковани пари во злато по повод 10 години од прогласувањето на независноста на Република Македонија.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

1299.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**УКАЗ
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ ЗА 2001 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2001 година,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 август 2001 година.

Бр. 07-2865/1
29 август 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОРНИТЕ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ ПОТРЕБИ ЗА 2001 ГОДИНА**

Член 1

Во Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2001 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 8/2001), во членот 1 став 1 износот "83.025.162.000" се заменува со износот "93.946.605.000", во точката 1 Републиката износот "53.922.000.000" се заменува со "64.334.443.000", точката 3 Фонд за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија износот "17.702.000.000" се заменува со "18.205.000.000", точката 4 Фонд за здравствено осигурување на Македонија износот "8.142.000.000" се заменува со "8.171.000.000", точката 5 Завод за вработување на Република Македонија износот "1.116.000.000" се заменува со "1.093.000.000" и во Вкупно износот "83.025.162.000" се заменува со износот "93.946.605.000".

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

1300.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАКИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2001 ГОДИНА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2001 година,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 август 2001 година.

Бр. 07-2867/1
29 август 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАКИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, 2001 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2001 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/2001 и 37/2001) во насловот на Законот и во членот 1 бројот "2001" се заменува со бројот "2002".

Член 2

Во членот 4 став 1 зборовите: "1 октомври до 15 октомври 2001 година" се заменуваат со зборовите: "1 април до 15 април 2002 година".

Во ставот 2 зборовите: "16 октомври до 22 октомври 2001 година" се заменуваат со зборовите: "16 април до 22 април 2002 година".

Во ставот 3 зборовите: "30 септември 2001 година" се заменуваат со зборовите: "31 март 2002 година".

Член 3

Во членот 21 став 1 зборовите: "1 септември до 15 септември 2001 година" се заменуваат со зборовите: "1 март до 15 март 2002 година".

Член 4

Во членот 22 став 1 зборовите: "1 октомври до 15 октомври 2001 година" се заменуваат со зборовите: "1 април до 15 април 2002 година".

Член 5

Во членот 38 став 1 зборовите: "15 октомври 2001 година" се заменуваат со зборовите: "15 април 2002 година".

Во ставот 3 зборовите: "20 октомври 2001 година" се заменуваат со зборовите: "20 април 2002 година".

Член 6

Во членот 52 став 2 зборовите: "30 октомври 2003 година" се заменуваат со зборовите: "15 април 2004 година".

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

1301.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 август 2001 година.

Бр. 07-2866/1
29 август 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.

ЗА К О Н

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЦИВИЛНА ВОЗДУШНА ПЛОВИДБА

Член 1

Во Законот за Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/95) во насловот на Законот во членот 1, членот 2 став 1 и во насловот на делот II зборовите: "Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба" се заменуваат со зборовите: "Управата за цивилно-воздушна пловидба", а во членовите од 2 до 10 зборот "Дирекцијата" се заменува со зборот "Управата".

Член 2

Во членот 4 став 2, членот 5 став 2 и членот 9 став 2 зборовите: "сообраќај и врски" се заменуваат со зборовите: "транспорт и врски".

Член 3

Во членот 5 став 1 по зборот "директор" точката се брише и се додаваат зборовите: "и заменик на директор".

Во ставот 2 зборовите: "Директорот на Дирекцијата го" се заменуваат со зборовите: "Директорот и заменик на директорот на Управата ги".

Член 4

По членот 6 се додаваат три нови члена 6-а; 6-б и 6-в, кои гласат:

"Член 6-а

Управата се финансира од сопствени приходи остварени од:

- надоместокот за користење на уредите и услугите на контрола на летање во воздушниот сообраќај-прелети;
- надоместокот од ЛЕНДИНГ и АТП;
- надоместокот за исполнување на условите за безбедност и уредноста во воздушниот сообраќај;
- надоместокот за преглед на воздухоплов;
- надоместок за проверка на стручната способност на воздухопловниот персонал и
- други услуги што се даваат во воздушната пловидба.

Висината на надоместокот за дадените услуги на Управата ги утврдува Владата на Република Македонија, врз основа на Конвенцијата за безбедност на воздушниот сообраќај-EUROCONTROL и Планот за работа на Управата.

Член 6-б

Владата на Република Македонија дава согласност на Програмата за работа, финансискиот план и завршната сметка на Управата.

Член 6-в

Висината на надоместокот за дадените услуги на Управата, од страна на Министерството за внатрешни работи, Министерството за одбрана и Хидрометеоролошкиот завод и други органи се регулира со договор."

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

1302.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за сметководството, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 август 2001 година.

Бр. 07-2878/1
29 август 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО****Член 1**

Во Законот за сметководството ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98 и 39/99), во членот 3 ставот 5, во членот 11 ставот 2, во членот 27 ставот 2, во членот 32 ставот 8, во членот 40 ставот 6, во членот 41 ставот 4, во членот 42 ставот 4, во членот 43 ставот 6, во членот 44 ставот 7, во членот 49 ставот 5, во членот 55 ставот 5, во членот 68 ставот 2, во членот 69 ставот 6, во членот 70 ставот 4, во членот 71 ставот 4 и во членот 72 ставот 2 се бришат.

Член 2

Во членот 4 ставовите 8 и 9, зборовите: "Носителот на платен промет", се заменуваат со зборовите: "Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар".

Ставот 10 се менува и гласи:

"За големи субјекти без оглед на критериумите од овој член се сметаат: Државните органи и организации и фондовите и субјектите кои составуваат консолидирани сметководствени искази."

Ставот 11 се брише.

Член 3

Во членот 8 ставот 2 се брише.

Ставот 5, кој станува став 4, се менува и гласи:

"Владата на Република Македонија ги пропишува сметковните планови од ставот 1 на овој член."

Ставот 8 се брише.

Член 4

Во членот 12 ставови 2 и 3 зборот "овластениот" се заменува со зборот "одговорниот".

Во ставот 4 зборот "овластени" се заменува со зборот "одговорни".

Член 5

Во членот 16 ставовите 3, 4 и 5 се бришат.

Член 6

Членот 19 се менува и гласи:

"Министерот за финансии ќе определи кои посебни податоци се потребни за системот на државната евиденција и ќе ја пропише формата и содржината на образецот за системот на државната евиденција."

Член 7

Во членот 74 зборовите: "Републичкиот завод за статистика" се заменуваат со зборовите: "Државниот завод за статистика".

Член 8

Во членот 79 став 1 зборовите: "носителот на платниот промет кај кого субјектот има жиро-сметка" се заменуваат со зборовите: "Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар".

Ставот 2 се брише.

Член 9

Во членот 80 став 1 бројот "10.000" се заменува со бројот "60.000".

Во ставовите 2 и 3 бројот "1.000" се заменува со бројот "6.000".

Член 10

Во членот 81 став 1 бројот "10.000" се заменува со бројот "60.000".

Член 11

Во членот 82 став 1 бројот "10.000" се заменува со бројот "60.000".

Во ставовите 2 и 3 бројот "1.000" се заменува со бројот "6.000".

Во ставот 4 бројот "10.000" се заменува со бројот "60.000".

Член 12

Субјектите кои деловните книги ги водат согласно со Законот за сметководството ("Службен весник на Република Македонија" број 42/93, 48/93, 6/95, 32/98 и 39/99), како и прописите донесени врз негова основа, продолжуваат да ги применуваат контните планови, билансните шеми и работните книги согласно со прописите што важеа во 2000 година до донесувањето на нови прописи согласно со овој закон.

Член 13

До конституирањето на Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар, работите од надлежност на Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар, согласно со ставовите 8 и 9 на член 4 од овој закон ги врши носителот на платниот промет, а доставувањето на годишните сметки до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар, согласно со одредбите на став 1 од член 79 на овој закон се врши до носителот на платниот промет кај што субјектот има жиро-сметка.

Член 14

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

1303.

Врз основа на член 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 29 август 2001 година.

Бр. 07-2877/1
29 август 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА РЕВИЗИЈА

Член 1

Во Законот за државната ревизија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 65/97), во членот 1 на крајот на реченицата по зборот "закон" се додаваат зборовите: "и корисниците на средства од фондовите на Европската унија и други меѓународни фондови".

Член 2

Во членот 6 во петтиот ред зборот "и" се заменува со запирка, а по зборот "фондовите се додаваат зборовите: "и јавните претпријатија".

Член 3

Во членот 7 зборовите: "јавните претпријатија" се бришат, а по зборот "закон" се додаваат зборовите: "и корисниците на средства од фондовите на Европската унија и други меѓународни фондови".

Член 4

По членот 7 се додава нов член 7-а, кој гласи:

"Член 7-а

Годишните финансиски извештаи и извештаите за работењето на субјектите од член 6 на овој закон, се разгледуваат и усвојуваат од надлежните органи само со ревизорскиот извештај на Државниот завод за ревизија изготвен за нив."

Член 5

Во членот 11 став 1 по точката 3) се додаваат две нови точки 4) и 5), кои гласат:

"4) поднесува тековни ревизорски извештаи со наоди за значајни незаконитости;

5) поднесува квартален извештај за остварувањето на индикаторите за следење и оцена на успешноста во остварувањето на програмата за работа, кој е составен дел на годишниот извештај;".

Член 6

Во членот 12 се додава нов став, кој гласи:

"Извештаите од член 11 точка 4) на овој закон можат да се поднесат до Собранието на Република Македонија и пред поднесување на годишниот извештај за извршените ревизии."

Член 7

По членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи:

"Член 14-а

Главниот државен ревизор го објавува годишниот извештај за работата на Државниот завод за ревизија на WEB (ВЕБ) страницата на Државниот завод за ревизија."

Член 8

По членот 15 се додаваат два нови члена 15-а и 15-б, кои гласат:

"Член 15-а

На овластените државни ревизори им се издава службена легитимација.

Формата, содржината и начинот на издавање и одземање на службената легитимација ги пропишува главниот државен ревизор.

Член 15-б

Критериумите и методологијата за оцена на наодите при ревизијата ги пропишува главниот државен ревизор."

Член 9

Во членот 16 став 1 по зборовите: "корисниците на средства од буџетите и фондовите" се додаваат зборовите: "и корисниците на средства од фондовите на Европската унија и други меѓународни фондови".

Член 10

По членот 16 се додава нов член 16-а, кој гласи:

"Член 16-а

За повторна ревизија извршена по барање на субјектите од член 16 став 1 на овој закон, освен за извршените ревизии согласно со овој закон, се пресметува надомест според Тарифата на Државниот завод за ревизија, со исклучок на барањата од Собранието на Република Македонија."

Член 11

Во членот 20 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"За документите кои немаат ознака на државна тајна согласно со пропис, законскиот застапник на субјектот кај кој се врши државната ревизија, не може да се повикува на државна тајна заради одбивање или оневозможување во извршувањето на државната ревизија."

Во ставот 3, кој станува став 4, на крајот по зборот "ревизијата" се додаваат зборовите: "и веднаш да го извести надлежниот орган кој врши надзор над субјектот".

Член 12

Во членот 23 став 4 на крајот на реченицата запирката и зборовите: "како и на подносителот на барањето на ревизија" се бришат.

По ставот 6 се додаваат четири нови става 7, 8, 9 и 10, кои гласат:

"Решението со кое се прифаќа, односно одбива приговорот од став 5 на овој член е прилог на конечниот извештај.

Решението од став 7 на овој член интегрално се интерпретира во годишниот извештај.

Органот надлежен за надзор врз работата на субјектот кај кој е извршена ревизија е должен да го извести Државниот завод за ревизија за преземените мерки во врска со наодите во ревизорските извештаи најдоцна во рок од 90 дена од приемот на конечниот извештај.

Државниот завод за ревизија е должен до Министерството за финансии да го достави секој ревизорски извештај во кој се констатирани наоди од областа на финансииите."

Член 13

Во членот 24 се додава нов став, кој гласи:

"Надлежните органи од став 1 на овој член се должни за преземените мерки да го известат Државниот завод за ревизија во рок од 90 дена."

Член 14

Во членот 28 став 1 точка 1 зборовите во заградата: "1 и 2" се заменуваат со зборовите: "1, 2 и 3".

Во точката 2 во заградата бројот "3" се заменува со бројот "4".

Член 15

Главниот државен ревизор во рок од 180 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе ги донесе актите од член 15-б.

Член 16

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", освен одредбата од член 7-а на овој закон, која ќе се применува од 1 јануари 2002 година.

1304.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ЗАЕМИ ПО ПРОЕКТОТ ХЕЦ "КОЗЈАК" СО КИНЕСКАТА БАНКА И ФИРМАТА ХАИНАН С.И.Т. ЕНТЕРПРАЈС КОРП

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за гаранција на Република Македонија по договорите за заеми по Проектот ХЕЦ "Козјак" со Кинеската банка и фирмата Хаинан С.И.Т. Ентерпрајс Корп, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 август 2001 година.

Бр. 07-2888/1
30 август 2001 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Потпретседател
на Собранието на Република
Македонија,
Звонко Мирчески, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ЗАЕМИ ПО ПРОЕКТОТ ХЕЦ "КОЗЈАК" СО КИНЕСКАТА БАНКА И ФИРМАТА ХАИНАН С.И.Т. ЕНТЕРПРАЈС КОРП

Член 1

Во Законот за гаранција на Република Македонија по договорите за заеми по проектот ХЕЦ "КОЗЈАК" со Кинеската банка и фирмата Хаинан С.И.Т. Ентерпрајс Корп ("Службен весник на Република Македонија" бр. 27/98), членот 2 став 1 се менува и гласи:

"Заемот од Кинеската банка во износ од 81 милион американски долари ќе се отплатува во рок од 12 години со грејс период од четири години, а во првите две години од грејс периодот каматата ќе се капитализира, со фиксна каматна стапка од 7,49% на годишно ниво за 32% од заемот и каматна стапка од шестмесечен ЛИБОР + 1,5% за 68% од заемот."

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавување то во "Службен весник на Република Македонија".

1305.

Врз основа на член 5 од Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/98), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 29 август 2001 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ ГОДИШНИНИ НА ЗНАЧАЈНИ НАСТАНИ И ИСТАКНАТИ ЛИЧНОСТИ
ВО 2001 ГОДИНА**

Член 1

Со Програмата за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2001 година (во натамошниот текст: Програма), се определуваат годишнините на значајните настани и истакнати личности од посебно значење за државно-правниот развој на Република Македонија, афирмацијата на нејзиното историско и културно наследство и негување на општествилеизациските вредности и државните празници на Република Македонија, утврдени со закон, коишто ќе се одбележуваат во 2001 година.

Член 2

Во 2001 година ќе се одбележат следниве годишнини на значајни настани и истакнати личности:

1. 20 години од формирањето на Институтот за македонска литература (14 јануари 1981 година).

Носител: Владата на Република Македонија и Институтот за македонска литература.

2. 125 години од смртта на Партениј Зографски (6 февруари 1876 година).

Носител: Владата на Република Македонија и Институтот за македонска литература.

3. 50 години од формирањето на Државниот архив на Македонија (1 април 1951 година).

Носител: Владата на Република Македонија и Државниот архив на Македонија.

4. 125 години од Разловечкото востание (20 мај 1876 година).

Носител: Владата на Република Македонија и Институтот за национална историја.

5. 140 години од печатењето на Зборникот на песни на браќата Миладиновци (24 јуни 1861 година).

Носител: Собрание на Република Македонија.

6. 80 години од убиството на Горче Петров (28 јуни 1921 година).

Носител: Владата на Република Македонија и Институтот за национална историја.

7. 50 години од смртта на Панко Брашнаров (8 јули 1951 година).

Носител: Владата на Република Македонија и Институтот за национална историја.

8. 10 години од конституирањето на Првото повеќепартиско Собрание на Република Македонија (8 јануари 1991 година), изборот на првиот претседател на Република Македонија (19 јануари 1991 година), изборот на првата експертска Влада на Република Македонија (20 март 1991 година), одржувањето на Референдумот на Република Македонија (8 септември 1991 година) и донесувањето на Уставот на Република Македонија (17 ноември 1991 година).

Носител: Собранието на Република Македонија.

9. 60 години од смртта на Коле Неделковски (2 септември 1941 година).

Носител: Владата на Република Македонија и Институтот за македонска литература.

10. 60 години од почетокот на вооруженото востание во Македонија (1941 година).

Носител: Собранието на Република Македонија.

11. 60 години од Првото исполнување на Химната на Република Македонија "Денес над Македонија се раѓа" (30 декември 1941 година).

Носител: Собранието на Република Македонија.

12. Европска година на јазиците - 2001 година.

Носител: Владата на Република Македонија и Министерството за образование и наука.

Член 3

Во 2001 година ќе се одбележат државните празници на Република Македонија: 2 Август - Ден на Републиката; 8 Септември - Ден на независноста и 11 Октомври - Ден на Народното востание.

Одбележувањето на 2001 година од Христијанството и Почетокот на Третиот милениум продолжува и во 2001 година.

Носител: Собранието на Република Македонија.

Член 4

Годишнините на значајни настани и истакнати личности од членовите 2 и 3 на Програмата за 2001 година, ќе се одбележуваат со:

- свечени седници, академии и собири;
- уметнички манифестации;
- споменично одбележување;
- издавање пригодни поштенски марки;
- издавање пригодни ковани пари;
- воспитно-образовни активности;
- информативно-пропагандни активности;
- студиски денови и трибини и
- други облици на одбележување.

Член 5

За јубилејните годишнини од посебно значење за државно-правниот развој на Република Македонија од 2000 и 2001 година ќе биде издадена монографија.

"Во 2001 година ќе отпочне постапката за изработка и издавање на научната публикација "Македонија-средба на цивилизациите" за историјата на културата на Македонија."

Како основа за изготвување на годишните програми ќе се изработи и издаде Календар за значајни настани, личности и датуми до националната, културната и политичката историја на Република Македонија.

Носител: Собранието на Република Македонија.

Член 6

Комисијата за одбележување годишнини на значајни настани и личности ќе го следи и координира спроведувањето на активностите предвидени во Програмата.

Член 7

За одбележувањата на други годишнини на значајни настани и истакнати личности во согласност со критериумите од членовите 2 и 3 на Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија, како и за одбележувањето на меѓународни денови и денови што се одбележуваат секоја година ќе се грижат надлежните органи на управата, јавните претпријатија и други организации и здруженија.

Член 8

Финансиски средства за реализација на обврските што произлегуваат од оваа програма, согласно со членот 7 од Одлуката за одбележување јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Македонија се обезбедуваат во Буџетот на Република Македонија.

Член 9

Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-2886/1
29 август 2001 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

1306.

Врз основа на член 33, став 2 од Законот за буџети ("Службен весник на Република Македонија" бр. 79/93, 3/94, 71/96, 46/2000 и 11/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28 август 2001 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА НА
РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ
ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА ЗА 2001 ГОДИНА**

Член 1

Во Одлуката за измена на распоредот на средства во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/2001), во член 1, алинеја 1, точка Б, потточка 2 во потставката 421030 износот "1.185.000" се заменува со износот "1.085.000".

Во потточката 8 во ставка 468 износот "9.500.000" се заменува со износот "8.500.000", а во потставката 468010 износот "9.500.000" се заменува со износот "8.500.000".

Во алинеја 1 точка А потточките 1 и 3, точка Б потточките 1 и 3, алинеја 2 точка А потточка 1, точка Б потточка 1 и алинеја 3 се бришат.

Во алинеја 4 точка Б потточка 2 потставката 420050 износот "156.000" се заменува со износот "1.787.000".

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4865/1
21 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1307.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.08.2001 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СТАНОВИТЕ КУПЕНИ
ОД ФОНДОТ ЗА СОЛИДАРНО КРЕДИТИРАЊЕ
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО ДРЖАВНА
СОПСТВЕНОСТ**

Член 1

Со оваа одлука се евидентираат како државна сопственост сите станови во Република Македонија купени од Фондот за солидарно кредитирање распределени и доделени на лица како солидарни станови.

Член 2

Со становите од претходниот член ќе стопанисува и управува Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-5067/1
28 август 2001 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица, е заведен спор за развод на брак, по тужба на тужителот Трбогазов Звонко од Струмица, против тужената Трбогазова Фрук Силвана од Хрватска, со непозната адреса.

Се повикува тужената Силвана Фрук Трбогазова со непозната адреса да се јави во овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на овој оглас, или во тој рок ќе и биде поставен привремен засапник, а тоа ќе биде лицето Лорета Горгиева од Струмица, стручен соработник при овој суд која ќе ги застапува интересите на тужената се додека таа или нејзин полномошник не се појават пред овој суд.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 1768/01.

(21533)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ
РЕГИСТАР

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 865/2001 од 23.08.2001 година, во регистарска влошка, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на влогот на Текстилната конфекција "Стар Кластер" експорт-импорт ДООЕЛ Битола, ул. "Прилепска" 90 А, Битола.

Зголемување на основната главница на друштвото со влог во предмети - опрема. Влогот го обезбедува странскиот основач Димитриос Панајоану државјанин на Р. Грција со пасош бр. 0601751. Зголемувањето е во износ од 2.386,00 ДЕМ, односно 74.348,00 ден., со што неговиот вкупен влог изнесува 266.414,97 ДЕМ.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 865/2001.

(21444)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 868/2001 од 17.08.2001 година, во регистарска влошка бр. 001589, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на влогот на Трговското друштво за производство и трговија МИХАЕЛА Тони и др. ДОО Прилеп, ул. "Ладо Лапецот" бр. 182, Прилеп.

Се зголемува основната главница во друштвото со внесување на паричен влог од содружникот Неделкоска Катерина во износ од 4.000 ДМ во денарска противвредност од 121.080,00 денари по средниот курс на Народна банка на Р. Македонија со општа уплатница на депонентна сметка при ЗПП Прилеп.

Вкупниот износ на основната главница е збир на досегашниот влог од 10.000 ДМ во основни средства од кои 8.000 ДМ содружникот Стеваноски Тони и 2.000 ДМ содружникот Неделкоска Катерина плус новиот паричен влог од 4.000 ДМ на содружникот Неделкоска Катерина и ќе изнесува 14.000 ДМ во денари 423.780.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 868/2001. (21446)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П. Трег. бр. 884/2001 од 27.08.2001 година, во регистарска влошка бр. 003785, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на главницата и проширувањето на дејност на Производно, трговско, услужно и транспортно друштво Борис и др. МАФИ-КО ТРАНС увоз-извоз Битола ДОО Битола, булевар. "1-ви мај" бр. 245.

Дејности: 26.12, 52.33, 52.47, 52.50, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 65.12/3, 70.31, 71.10, 71.31, 93.05, продажба на судски и таксени марки.

Зголемување на основната главница за 1.640 ЕУР или 100.000,00 ден. од страна на содружникот Борис Ивановски.

Основната главница на друштвото по зголемувањето изнесува 6.805 ЕУР или 414.730,00 ден..

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 884/2001. (21447)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3679/2000 од 31.08.2001 година, во регистарска влошка бр. 02036054?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар трансформацијата на Друштвото за земјоделје, производство и трговија АГРОМИН Јанаки и др. ДОО увоз-извоз с. Волково, Скопје.

Основаачи: Игнатовски Миле од Скопје, ул. "М. Х. Василев-Јасмин" бр. 10/16, Давитковска Зорица од Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 85/1-20, Папакоч Јанаки од Битола, ул. "Рувелтова" бр. 1, ППРВИ ВИНГС од Битола, ул. "Иван Милутиновиќ" бб, Ристовска Кирана од Скопје, ул. "Сава Ковачевиќ" бр. 14/6, Наумовски Јордан од Скопје, ул. "Наум Чакарев" бр. 52, Дамјановски Димитар од Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 88 и Гурковски Јовица од Скопје, с. Ново Село. Со усогласување на актот од 12.05.2000 година, ќе се занимава со следните дејности: 01.11, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41/1, 01.41/2, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.32, 15.33, 15.51, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91/1, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.98/1, 15.98/2, 24.16, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 37.20, 41.00, 51.11, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47/1, 51.47/2, 51.47/3, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.65, 51.57, 51.61, 51.52, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70/1, 51.70/2, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 62.40, 70.20, 70.32, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/3, 74.30, 74.40, 47.84, 93.05, надворешнотрговски промет со непрехранбени производи, надворешнотрговски промет со

прехранбени производи, реекспорт, застапување и посредување, меѓународен транспорт и шпедиција во патниот сообраќај, констигнација и констигнациони складишта и продавници.

Друштвото истапува во свое име и за своја сметка. Друштвото одговара со сите свои средства. Се брише: Христовски Славко-директор без ограничување. Се запишува: Игнатовски Миле-управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3679/2000. (21560)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 92/2001 од 6.07.2001 г., во регистарска влошка бр. 02032618?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на описот на називот и седиштето на Друштвото за инженеринг, консалтинг, производство и промет МАКМЕТАЛ ИНЖИНИРИНГ Димче и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Железничка" бр. 37.

Новиот опис на називот на друштвото и седиштето гласи: Друштво за инженеринг, консалтинг, производство и промет МАКМЕТАЛ ИНЖИНИРИНГ ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Огњан Прица" бр. 3.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 92/2001. (18427)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1819/2001 од 28.06.2001 г., во регистарска влошка бр. 02002870?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на Авто такси ИВАН ТП Душан Синадин Адковски, ул. "Тодор Чангов" бр. 24/12, Скопје.

Бришење на: Авто такси ИВАН ТП Душан Синадин Адковски, ул. "Тодор Чангов" бр. 24/12, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1819/2001. (18428)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 247/2001 од 12.07.2001 г., во регистарска влошка бр. 1-410-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Земјоделски комбинат "АНСКА РЕКА-АР" Ц.О. акционерско друштво во мешовита сопственост Валандово, ул. "Првوماјска" бб.

Се брише досегашниот директор Горги Димов - в.д. директор без ограничување.

Се запишува новиот директор Васил Тасев - в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 247/2001. (18429)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1523/2001 од 15.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02033002?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на назив, седиште, основач и управител на Друштвото за интелектуални услуги АЛЕГРА БиБ ДОО увоз-извоз ул. "Народен фронт" бр. 7-27, Скопје. Се менува називот и седиштето на друштвото и ќе гласи: Друштво за производство, промет и интелектуални услуги АЛЕГРА ДООЕЛ експорт-импорт бул. "Асном" бр. 16/3-24, Скопје. Од друштвото истапува основачот Васко Бојадики од Скопје со одлука од 23.05.2001 година. Се брише Васко Бојадики управител без ограничување. Се запишува Александра Тасева - управител без ограничување. Се проширува дејноста во внатрешниот и надворешниот трговски промет.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1523/2001. (17850)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1105/2001 од 23.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 02021546?-3-03-000, го запиша во тр-

говскиот регистар проширувањето на дејноста во внатрешен трговски промет на Друштвото за трговија и услуги SBEЗДА Ленка и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул. "Руѓер Бошковиќ" бр. 8/2-4.

Се проширува дејноста на друштвото со: 74.81, 74.82, 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32, 92.34.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1105/2001. (17851)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 776/2001 од 19.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02009278?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП на Трговецот поединец Ацо Нелко Инадески Мини Маркет АС, ТП ул. "Панко Брашнаров" бр. 3, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 776/2001. (17852)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1553/2001 од 20.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 0207154?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на фирма ТП на Кабаре МСМ ТП Игор Крсто Јовчески ул. "Илинденска" бр. 80, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1553/2001. (17853)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1442/2001 од 08.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02024190?-4-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Винарската визба ПОВАРДАРИЕ Акционерско друштво од Неготино, ул. "Индустриска" бб.

Се запишува промена на лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет на Винарска визба ПОВАРДАРИЕ Акционерско друштво од Неготино. Се брише досегашното лице овластено за застапување Атанас Ристов - претседател на Управниот одбор без ограничување. Се запишува овластено лице за застапување Драган Рангелов - претседател на Управен одбор, без ограничување. Пречистениот текст на лицето овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет гласи: Драган Рангелов - претседател на Управниот одбор, без ограничување. Запишување на одлуката за промена на органите на управување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1442/2001. (17854)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1438/2001 од 21.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02013420?-4-01-000, ја запиша во трговскиот регистар измената на статутот на Караорман Акционерско друштво за трговија, угостителство и услуги извоз-увоз Скопје, ул. "Никола Вапцаров" бр. 13а, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1438/2001. (17855)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 189/2001 од 17.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 1-39453-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето на Здравствена организација - ординација за општа стоматологија "ЕСТЕТИК" д.о. Скопје, бул. "Илинден" бр. 67.

Се менува седиштето на Здравствена организација - ординација за општа стоматологија "ЕСТЕТИК" д.о. Скопје, и во иднина ќе се наоѓа на ул. "Лондонска" бр. 19 локал 17 18 Трговски центар "Македонски ракотворби" Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 189/2001. (17856)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1778/2001 од 22.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02020369?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на содружник на Друштвото за производство, угостителски промет и услуги ХАРМОНИКА Милан ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Маџари" бб.

Пристапувањето на содружник и отстапување на удел на Друштво за производство, угостителски промет и услуги ХАРМОНИКА Милан ДОО експорт-импорт, Скопје, ул. "Маџари" бб.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1778/2001. (17857)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 253/2001 од 09.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 8-02001790-000-09, ја запиша во трговскиот регистар промената на Приватната здравствена организација Аптека БИ-ЖА-ДЕ Стојанка ДООЕЛ Куманово, ул. "Јане Сандански" бр. 45. Се брише Јасмина Петрушевиќ, управител без ограничување. Се запишува: Борис Темов, управител без ограничување. Пречистен текст: Борис Темов, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 253/2001. (17858)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1612/2001 од 19.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02008086?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското друштво за производство, промет и услуги СПЕКТАР КОМЕРЦ Илија ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Мишко Михајловски" бр. 9.

Дејноста се проширува во надворешен трговски промет со: меѓународен превоз на патници во друг копнен сообраќај - линиски; меѓународен превоз на патници во друг друмски сообраќај - слободен; меѓународен превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1612/2001. (17859)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 213/2001 од 15.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 11-244-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Институт за фолклор "МАРКО ЦЕПЕНКОВ" Ц.О. Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 3, Скопје.

Де се брише досегашниот застапник Д-р Трпко Бицевски, директор со неограничени овластувања.

Да се запише новиот застапник Д-р Севим Пиличкова, директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 213/2001. (17860)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 207/2001 од 06.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 1-562-3-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Градска општа болница "Моша Пијаде" Скопје ООЗТ - Институт за белодробни заболувања кај деца-та, нас. Козле, бб.

Се врши промена на лице овластено за застапување. Се брише: Асс. Д-р. Гордана Бацакова-директор без ограничување.

Се запишува - Прим. Д-р. Милка Чапароска - В.Д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 207/2001. (17861)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1565/2001 од 04.06.2001 година, во регистар-

ската влошка бр. 02021870?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиштето на Друштвото за производство, трговија и услуги КОРОНА Душко ДООЕЛ експорт-импорт ул."Дрезденска" бр. 15, Скопје.

Новото седиште е на: ул."Вељко Влаховиќ" бр. 18 - мезанин, Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1565/2001. (17862)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1336/2001 од 07.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02022236?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ВИКТОРИЈА ИНТЕРПРАЈС Раско ДООЕЛ увоз-извоз с. Вратница општина Вратница.

Дејноста се проширува со: 92.31, 92.31/1, 92.31/2, 92.32.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1336/2001. (17863)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1455/2001 од 31.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 02021079?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на Друштвото за трговија на големо и мало ДИВА Кузман ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул."29 Ноември" бр. 46, Скопје.

Се брише Горгиевски Горан, а се запишува Зеков Кузман, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1455/2001. (17864)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1629/2001 од 07.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02027667?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Друштвото за транспорт, трговија и услуги ШПЕД-ПРОМЕТ Диме Чулев ДООЕЛ Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 98-3/2.

Дејноста се проширува со: 60.22.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1629/2001. (17865)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1568/01 од 01.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02009712?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и управител на Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги БНД КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово, ул."153" бр. 1, Тетово.

Се брише Апостоловски Душко се запишува Апостоловска Елизабета.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1568/2001. (17866)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1511/2001 од 06.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02006754?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на директор на Трговското друштво за трговија и производство РИНЕЛСА РС Виолета ДООЕЛ извоз-увоз Тетово месност Студена вода - Тетово.

Се брише: Виолета Ристовска - управител без ограничување. Се запишува: Сашо Ристовски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1511/2001. (17867)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1467/2001 од 31.05.2001 година, во регистар-

ската влошка бр. 02001684-000-06, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП на Автотакси ТП "ИЛ-КЛАСИКО" Хајати Муарем Берзати с. Д.Бањица.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1467/2001. (17868)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1656/2001 од 12.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02013169?-7-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Јавното претпријатие Санитарна депонија за цврсти отпадоци "Дрисла" Ц.О. с. Батинци, Студеничани.

Се брише Борис Змејковски - Ген. директор без ограничување. Се запишува Мирко Трипуноски - Ген. директор без ограничување.

Пречистен текст гласи: Мирко Трипуноски - Ген. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1656/2001. (17869)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1642/2001 од 12.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02002842?-7-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице на Јавното водостопанско претпријатие "Водостопанство на Македонија" - Скопје, ул."III македонска бригада" бр. 10-а.

Се брише В.Д. директорот Тони Мартиноски, а се запишува Аце Денковски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1642/2001. (17870)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1164/2001 од 07.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02007968?-8 -09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма и промената на управител на Друштвото за информативна пропагандна дејност ИНТЕРНАЦИОНАЛ ВУЛЕ АГЕНСИ Живко ДООЕЛ Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 114/2.

Промена на фирма на: Друштво за информативна пропагандна дејност ИНТЕРНАЦИОНАЛ ВУЛЕ АГЕНСИ ДООЕЛ Скопје, бул."АВНОЈ" бр. 114/2.

Се брише: Ирена Георгиевска - управител без ограничување. Се запишува: Горан Георгиевски - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1164/2001. (17871)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1216/2001 од 07.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02027971?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство на текстилни производи, трговија и услуги МОДАТЕКС Давид и др. ДОО Скопје, ул."Васил Главинов" бр. 10-2/6.

Да се брише: Мицхеле Владимиرو Трони - управител овластен за застапување без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1216/2001. (17872)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1132/2001 од 06.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 3-02000126-000-03, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на друштвото за енергетика РИ-ЕНЕРГЕТИКА Рударски институт ДОО Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 113, Скопје.

Се брише лице овластено за застапување на друштвото за енергетика РИ-ЕНЕРГЕТИКА Рударски институт ДОО - Скопје Горге Качурков, дипл.машинж.-управител без ограничување.

Се запишува ново лице овластено за застапување на друштвото за енергетика РИ-ЕНЕРГЕТИКА, Рударски институт ДОО - Скопје Саздов Душко, маш.техн. - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1132/2001. (17873)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2077/2001 од 22.05.2001 година, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со правилникот на Трговец поединец Силвана Дамјан Димковска СИЛВА-2 Т.П. ул."Мито Хаџивасилев - Јасмин" бб, Скопје.

Усогласување со правилник на шифрите на дејност со НКД: Дејност 52.48.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2077/2001. (17874)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1122/2001 од 27.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02007435?-8-06-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за транспорт и трговија ПЕКОН ЖИКО ДООЕЛ увоз-извоз ул."Димитар Гуштанов 22" бр. 54, Скопје.

Промена на лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Благојче Николовски од Скопје - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1122/2001. (17875)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1510/2001 од 08.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02018910?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија и услуги ТОМИКО Тања ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул."АВНОЈ" бр. 42-3/13.

Се брише досегашниот управител Ангелова Славица, а се запишува новиот управител Ракикевиќ Тања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1510/2001. (17876)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1023/2001 од 12.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 02032181?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за развој, застапување, кооперација и консигнација ОПТИКООП ДОО експорт-импорт Скопје, ул."Илинденска" бб.

Се врши промена на управител и тоа: Се брише: Мирчева Марика - управител со неограничени овластувања. Се запишува: Димоски Игор - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1023/2001. (17877)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 46/2001 од 07.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 02009230?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште и основач на Друштвото за компјутерски инженеринг ХАЛКИОН РАЗВОЕН ТИМ Иван и други ДОО Скопје, ул."Никола Тримпаре" бр. 61/3-12.

Се менува фирмата и седиштето и во иднина ќе биде: Друштво за компјутерски инженеринг ХАЛКИОН РАЗВОЕН ТИМ ДОО Скопје, ул."Црногорска" бр. 51а.

На ден 10.01.2001 година пристапи Јовановски Славко, а на истиот ден истапил Генчев Иван. Се бришат дејностите: 73.10/1, 73.10/2, 73.20/3, а се додава следната дејност: 74.12. Се брише Спиров Кристијан, а се запишува Аврамовиќ Томислав, управител.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 46/2001. (17878)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1670/2001 од 13.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02034235?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на содружник на Друштво за производство, трговија и угостителски услуги БАБУН ДООЕЛ увоз-извоз ул."Негоричанска" бр. 22, Скопје.

Од Друштвото истапува Борис Бабунски од Скопје, а пристапува содружникот Дијана Спасевска од Скопје со одлука од 11.06.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1670/2001. (17879)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1738/2001 од 26.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02012599?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија и маркетинг ДЕКС Симонче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, бул."Јане Сандански" бр. 34/2-10. Се брише досегашниот управител: Симоновски Симончо, а се запишува новиот управител Симоновски Томе.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1738/2001. (18251)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 638/2001 од 12.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02006764?-1-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Друштвото за производство, трговија и услуги НЕ-НА ТРОУТ Гавриловска Наташа и др. ЈТД експорт-импорт с. Јегуновце, Јегуновце. Се отповикува досегашниот управител Димитриевиќ Ивица - управител без ограничувања. Се именува Благоица Цветковска - управител без ограничувања за застапување како во внатрешниот така и во надворешниот трговски промет. Управителот се именува без ограничување на времетраењето на мандатот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 638/2001. (18252)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1786/2001 од 27.03.2001 година, во регистарската влошка бр. 02030020?-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето и пристапувањето на основач и промена на директор на Друштвото за производство, трговија и услуги РОТОПРИНТ Петар и др. ДОО увоз-извоз Скопје, ул."Перо Наков" бр. 110. Пристапува Темелковска Марина од Скопје на ден 18.06.2001 година. Истапуваат: Лена Томиќ од Скопје на ден 18.06.2001 година, Стојан Насев од Скопје на ден 18.06.2001 година и Петар Лазаревски од Скопје на ден 18.06.2001 година. Од управител се брише: Петар Лазаревски - управител без ограничување. Се впишува: Христина Блажевска - управител со следните ограничувања: - управителот не смее да потпишува купопродажни договори ниту договори што се однесуваат за хипотека; - управителот не смее да презема кредити на име на фирмата; - управителот не смее да потпишува вирмани и др. платежни средства во ЗПП; - управителот не презема никакви обврски на име на фирмата без писмено одобрение на содружниците.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1786/2001. (18253)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1390/2001 од 20.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02010606?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на содружник и пристапувањето на Друштвото за производство, транспорт и трговија РЕКОРД Живко и други ДОО увоз-извоз Скопје, ул."Народен фронт" бр. 5, Скопје.

Пристапува содружникот: Трајковски Славко од Скопје на ден 11.05.2001 година. Истапува содружникот: Трајковска Гордана од Скопје на ден 11.05.2001 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1390/2001. (18254)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1475/2001 од 14.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02029270?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за услуги и промет МОБИ-ТИМ Емануел и други ДОО экспорт-импорт Скопје, ул."Франклин Рузвелт" бр. 8/1-17, Скопје.

Се брише Гавриловски Вања управител без ограничување. Се запишува Емануел Јаневски управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1475/2001. (18255)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 2683/2000 од 27.11.2000 година, во регистарската влошка бр. 0200375?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за угостителство, туризам, трговија и услуги М \$ Ф Марјан и др. ДОО экспорт-импорт Скопје, ул."11 Октомври" бр. 66, Скопје.

Се брише досегашниот управител Марјан Ѓорѓиев, а се запишува новиот управител Димчо Ѓорѓиев.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 2683/2000. (18256)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 198/01 од 11.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02009272?-4-09-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на одлуката за промени на органи на управувањето на Друштвото за угостителство и туризам МАКЕДОНИЈА АД Гостивар, ул."Борче Јовановски" бр. 56.

Се брише Ристоски Петре, се запишува Ристоски Петре - претседател на Управен одбор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 198/2001. (18259)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1570/2001 од 05.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02008366?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, инженеринг, промет и услуги КОМ СОФТ Коста ДООЕЛ увоз-извоз ул."Мито Хадивасилев Јасмин" бр. 18, Скопје. Се брише: Митреска Елена - управител без ограничување. Се запишува: Митреска Елена - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1570/2001. (18260)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1184/01 од 18.06.2001 година, ја запиша во трговскиот регистар промената на органи на управување на Акционерско друштво за земјоделие, индустрија и кооперација МЛЕКАРСТВО СО КООПЕРАЦИЈА увоз-извоз ул."III МУБ" бр. 17, Куманово. Запишување на одлуки за промена на членови на Надзорен одбор-разрешување и именување и запишување на одлуки за промена на членови на управен одбор-разрешување и именување на Акционерско друштво за земјоделие, индустрија и кооперација МЛЕКАРСТВО СО КООПЕРАЦИЈА увоз-извоз ул."III МУБ" бр. 17, Куманово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1184/2001. (18261)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.трег. бр. 1248/01 од 19.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02025051?-4-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на органи на управувањето на Акционерското друштво за земјоделие, индустрија и кооперација НАГОРИЧАНЕ увоз-извоз ул."III МУБ" бр. 17, Куманово. Запишување на одлука за промена на членови на Надзорен одбор-разрешување и именување и запишување на одлука за промена на членови на управен одбор-разрешување и именување на АД за земјоделие, индустрија и кооперација НАГОРИЧАНЕ увоз-извоз ул."III МУБ" бр. 17, Куманово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.трег. бр. 1248/2001. (18262)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.трег. бр. 260/2001 од 24.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 03001295?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП на Трговец поединец Јован Веле Стефановски ТП ул."Добре Радосавлев" бр. 28, Штип. Бришење на трговец поединец. Трговец поединец Јован Веле Стефановски ТП ул."Добре Радосавлев" бр. 28, Штип.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.трег. бр. 260/2001. (18263)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.трег. бр. 327/2001 од 07.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 03006143?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето и пристапувањето нов содружник и промена на лице овластено за застапување на Друштвото за трговија и услуги МВ-пром увоз-извоз ДОО Струмица, ул."Браќа Минкови" бр. 38. Се упишува истапување на содружник Шопов Митко од Струмица и пристапување на нов содружник Јосе Георгиев од с. Пиперово Василево, се врши и промена на лице овластено за застапување и тоа се брише од Управител Шопов Митко од Струмица, а за управител без ограничување се запишува Георгиев Васе од с. Пиперово бр. 36, Василево. Новиот содружник во се ги прифаќа одредбите од договорот за основање на друштвото, а за обврските на друштвото не одговара.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.трег. бр. 327/2001. (18264)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.трег. бр. 342/2001 од 07.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 03003152?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП на Трговец поединец Михаела Ѓорѓи Славевска Ѓурица ТП Св. Николе, ул."Кочо Рацин" бр. 43-2/1. се брише од трговскиот регистар Трговецот поединец Михаела Ѓорѓи Славевска Ѓурица ТП Св. Николе, ул."Кочо Рацин" бр. 43-2/1.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.трег. бр. 342/2001. (18266)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.трег. бр. 289/2001 од 11.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 03004249?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар дополнувањето на дејноста на Друштвото за производство, трговија на големо и мало увоз-извоз и услуги Струма-експорт ДООЕЛ с. Доброшница Општина Василево Дејности: 15.32, 15.33, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98, 15.98/1, 15.98/2, 55.11, 55.12, 55.21, 15.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 63.30, 63.40. Консигнациона продажба на стоки од увоз; вршење работи на посредување во надворешнотрговскиот промет, малограничен промет со Грција и Бугарија, меѓународен тран-

спорт на стоки и патници во меѓународниот патен сообраќај, застапување и претставување, реекспорт.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.трег. бр. 289/2001. (18274)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.трег. бр. 340/2001 од 06.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 030060387-3-03-000, го запиша во трговскиот регистар истапувањето на содружник, промена на фирма и адреса на седиште и овластено лице на Друштвото за производство, трговија и услуги 100-Текс ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Панче Караџов" бр. 39, Штип.

Се пренесува уделот и сопственост на уделот од Благој Серафимов од Штип на Стојче Јакимовски од Штип - единствен содружник. Се менува називот и адресата во седиштето од Друштво за производство, трговија и услуги Басттекс ДОО увоз-извоз Штип, ул. "Железничка" бб, во Друштво за производство, трговија и услуги 100-Текс ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. "Панче Караџов" бр. 39, Штип, скратен назив "100-Текс ДООЕЛ Штип.

Се брише: Трајче Коцев - управител без ограничување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет. Се впишува: Стојче Јакимовски - управител без ограничување во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.трег. бр. 340/2001. (18277)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.трег. бр. 320/2001 од 07.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 030055397-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на овластеното лице на Друштвото за услуги и трговија Амбра увоз-извоз ДООЕЛ Струмица, ул. "24-ти Октомври" бр. 30.

Се брише: Велкова Елизабета - управител на друштвото со неограничени овластувања. Се запишува: Христова Гордана - управител на друштвото со неограничени овластувања. пречистен текст: Христова Гордана - управител на друштвото со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.трег. бр. 320/2001. (18278)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.трег. бр. 197/2001 од 10.04.2001 година, во регистарската влошка бр. 0300641377-8-12-000, го запиша во трговскиот регистар дополнувањето на дејност на Друштвото за градежништво, трговија и услуги ЕЛИДА ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ Штип, ул. "4-ти Јули" бр. 1, Штип.

Дејности: 51.21, 52.11, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.43, 52.47, 52.62, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 74.12.

Од Основниот суд Штип во Штип, П.трег. бр. 197/2001. (18281)

Основниот суд Штип во Штип, со решението Срег. бр. 53/2000 од 06.11.2000 година, во регистарската влошка бр. 1-1699-0, го запиша во судскиот регистар именувањето на директор на Дрвна индустрија "Јосиф Свештарот" Акционерско друштво во мешовита сопственост Струмица, "Талетарија" ДОО Струмица, ул. "Климент Охридски" бр. 180. Именување на директор Смилов Благој - директор со неограничени овластувања. Се брише: Трајков Митко - ВД-директор. Прочистен текст: Смилов Благој - директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 53/2000. (18286)

Основниот суд Штип во Штип, со решението П.трег. бр. 113/2000 од 05.06.2001 година, во регистар-

ската влошка бр. 2-263-0, го запиша во судскиот регистар зачленувањето на задругари по закон на задругата на Задруга за производство на градежен материјал п.о.с "Брегалница" с. Кучичино - Кочани.

Со членување на задругари и тоа: Охрида М Стојанова с. Грдовци, Милена М Јанева с. Тркање, Тодорка Т Анастасова с. Чифлик, Николчо П Јосифов Кочани, Јасмина С Георгиева с. Оризари, Анка М Велкова с. Кучичино, Ацо Ставрев с. Соколарци, Трајанка Г Јанева с. Грдовци, Зоран Мојсиев с. Соколарци, Славчо Петров с. Кучичино.

Од Основниот суд Штип во Штип, Срег. бр. 113/2000. (18287)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 668/2001 од 20.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 012475, ја запиша во трговскиот регистар промената на Друштвото за транспорт, шпедиција, трговија на големо и мало и услуги НИ-ТРАНС Николче ДООЕЛ Кукуречани увоз-извоз Кукуречани. Во друштвото пристапува содружникот: Благоја Поповски. Се менува фирмата на друштвото и гласи: Друштво за транспорт, шпедиција, трговија и услуги НИ-ТРАНС Николче и др. ДОО Кукуречани увоз-извоз. Се зголемува основната главница на друштвото со странски влог од 55000 дем или 1.680.000,00 ден.при.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 668/2001. (18288)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 433/2001 од 21.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 001111, го запиша во трговскиот регистар бришењето на ТП на Трговецот поединец за трговија на мало со мешовита стока Александра Блаже Јовановска Блау АП Прилеп ТП Прилеп, ул. "Кирил и Методиј" бр. 13. Се брише од судскиот регистар: Трговец поединец за трговија на мало со мешовита стока Александра Блаже Јовановска БЛАУ АП Прилеп ТП и му престануваат сите права и обврски.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 433/2001. (18289)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 658/2001 од 18.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 002887, го запиша во трговскиот регистар пристапувањето на основач, промена на назив и зголемување на влог на Друштвото за производство, трговија и услуги ОСКАР увоз-извоз Битола ДОО ул. "Хераклеа" бр. 2, Битола.

Во друштвото за производство, трговија и услуги ОСКАР Александар увоз-извоз Битола, ул. "Хераклеа" бр. 2, пристапува Георги Георгиу од Флорина Република Грција, со влог во предмети во износ од 5.650,00 дем. Новиот назив на друштвото е: Друштво за производство, трговија и услуги ОСКАР увоз-извоз ДОО Битола, ул. "Хераклеа" бр. 2, Битола. Вкупниот влог на ДОО изнесува 15.950 дем во предмети во денарска противвредност од 497.300,00 денари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 658/2001. (18290)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 648/2001 од 13.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 002243, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на Производно, трговско и услужно друштво Љупчо Брзовски БРЗОПРОМ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "13-ти Јули" бр. 35.

Проширување на дејности на друштвото: 50.10, 50.20, 50.30, 50.50, 51.54, 51.56, 51.70, 52.11, 52.50, 25.1, 25.12, 25.13, 72.60, 74.84, 92.33, 92.34, 93.05, 36.63, 15.85, 15.89, 15.98.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 648/2001. (18291)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 660/2001 од 18.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 002730, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Производно трговско и услужно друштво Киро Томовски ЕМИТЕКС увоз-извоз Битола ДООЕЛ Битола, ул. "Солунска" бр. 233. Силвана Печалева - управител со неограничени овластувања. Му престанува овластувањето, застапување на Велевска Андријана и се брише од трговскиот регистар.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 660/2001. (18292)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 541/2001 од 24.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 00856, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за производство, трговија и посредување и услуги Оран Екрем - ЕЛЛОМЕХ - Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Дејан Војвода" бб. Промена на управител во Трговското друштво за производство, трговија, посредување и услуги Оран Екрем - ЕЛЛОМЕХ - Охрид ДООЕЛ. На досегашниот управител Оран Екрем му престанува овластувањето за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет и се брише од трговскиот регистар. Демироски Исмаил ќе ја врши функцијата управител и ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет, неограничено во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 541/2001. (18293)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 602/2001 од 14.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 1-536, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Акционерско друштво во мешовита сопственост АД "МАКЕМАЈЛ" - Струга со П.О. Промена на лице овластено за застапување, застапник (извршен директор) на Акционерско друштво во мешовита сопственост АД "МАКЕМАЈЛ" - Струга со П.О. Му престанува овластувањето за застапување и во надворешнотрговското работење на лицето Секулоски Александар и се брише од судскиот регистар. Во акционерското друштво пристапува лицето Скрчески Гаврил и во трговскиот регистар се запишува застапник (извршен директор) со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 602/2001. (18294)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 662/2001 од 19.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 003029, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Производно, трговско и услужно друштво Крсте ДУДИПРОМ увоз-извоз Струга ДООЕЛ с. Радожда - Струга. Се менува член 7 од изјавата за претворање на ПП во ДООЕЛ. Лице овластено за застапување на друштвото како во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности е лицето Кутаноски Горанчо. Му престануваат овластувањата за застапување на досегашниот управител Бакрачески Крсте и се брише од трговскиот регистар.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 662/2001. (18295)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 649/2001 од 13.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 001451, го запиша во трговскиот регистар префрлувањето на трговецот поединец на Тр-

говец поединец за трговија на мало Нане Саку Костадинова "НАНЕ" Крушево ТП, Крушево, ул. "Илинденска" бр. 11.

Префрлување на трговец поединец од Нане Ванчо Виолета на Нане Саку Констандина.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 649/2001. (18296)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 455/2001 од 31.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 005114, ја запиша во трговскиот регистар промената со следните податоци на Акционерско друштво за внатрешен и меѓународен транспорт, туристички услуги и сервисирање "ГАЛЕБ" - Охрид, ул. "Питу Гули" бр. 4. Запишување на одлука за промена на статут на Акционерско друштво за внатрешен и меѓународен транспорт, туристички услуги и сервисирање "ГАЛЕБ" Охрид.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 455/2001. (18297)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 643/2001 од 14.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 005613, го запиша во трговскиот регистар Акционерско друштво за градежништво "Трудбеник" Охрид, кеј "Маршал Тито" бб, Охрид.

Се врши промена на Статутот-чл. 15 во смисла на тоа што се менува структурата на капиталот и новата структура е: на вкупно 38.490,00 акции носители се: - обични 28.840,00 Ацо Спироски; обични - 3.876,00 вработени и - приоритетни 5.774 ФПИОМ.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 643/2001. (18298)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 652/2001 од 14.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 002938, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на Друштвото за производство и трговија Василиос Михос и др. ПЛАНЕТ-МИХОС увоз-извоз Битола ДОО Битола, ул. "Прилепска" бр. 90а.

Фирма: Друштво за производство и трговија Василиос Михос и др. ПЛАНЕТ-МИХОС увоз-извоз Битола ДОО. Седиште: Во Битола, ул. "Прилепска" бр. 90а. Се зголемува основната главница на друштвото за 61.461 дем или денарска противвредност 1.905.291,00 денари во основни средства-предмети и истата сега изнесува 66.461 дем или 2.060.891,00 денари во предмети и пари.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 652/2001. (18299)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 659/2001 од 18.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 01010377, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за услуги, производство и трговија на големо и мало "Металец - Инженеринг" увоз-извоз ДООЕЛ Битола, ул. "Индустриски дел" бб. Промена на лицето овластено за застапување на Друштвото за услуги, производство и трговија на големо и мало "Металец - Инженеринг" увоз-извоз ДООЕЛ Битола. Му престанува овластувањето за застапување на В.Д. управителот Винко Корчуланин и во надворешнотрговскиот промет и се брише од трговскиот регистар како В.Д. управител. Лице овластено за застапување и во надворешнотрговскиот промет е Илиевски Томе - управител.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 659/2001. (18300)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 635/2001 од 11.06.2001 година, во регистар-

ската влошка бр. 011190, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на Друштвото за производство, трговија и забавни игри на Смилеска Даниела ИНТЕР СПЕЈС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, Прилеп, ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 88. единствен содружник на Друштво за производство, трговија и забавни игри, основано и регистрирано при ОС - Битола под рег. влошка 01011190?-8-01-000 и Трег.428/2000, врши проширување на своето работење со уште следните дејности: 71.33, 72.60, 30.01, 30.02, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 635/2001. (18301)

Основниот суд Битола во Битола, со решението Срег. бр. 210/2001 од 12.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 1-5418, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Јавно здравствена организација Здравствен дом - Вевчани. Му престанува овластувањето за застапување на лицето Калајциски Будимир - директор. Лице овластено за застапување Стојкоски Јован ВД - директор.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 210/2001. (18302)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 570/2001 од 30.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 007462, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Крсте Цуклески "ПОЛИСО" увоз-извоз Косел ДООЕЛ Косел. Проширување на дејности во Трговското друштво за производство, трговија и услуги Крсте Цуклески "ПОЛИСО" увоз-извоз Косел ДООЕЛ уште со дејностите: 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 51.22, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.52, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 52.27, 52.32, 52.33, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 71.10, 71.21, 71.22, 71.40, 74.40, 74.70, 74.82, 74.83, 92.34, 93.03. откуп на земјоделски и сточарски производи, шумски плодови и лековити билки, забавни игри на автомати, флипери и слично.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 570/2001. (18303)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 605/2001 од 04.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 011974, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за трговија, производство и услуги РИВАЛ ДООЕЛ Охрид, Охрид ул. "Партизанска" бр. 24 зграда кеј 1/8. Се врши промена на управител на друштвото: Се запишува: Коруноски Ристо - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности. Се брише: Мајсторски Илија како управител.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 605/2001. (18304)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 544/2001 од 25.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 01007541?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, содружник и лице овластено за застапување на Трговското друштво за трговија, производство и услуги Буклиевска Фанија ЛЕДА ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. "Сплит" бр. 6, Битола.

Промена на фирма, содружник и лице овластено за застапување на Трговското друштво за трговија, производство и услуги Буклиевска Фанија ЛЕДА ДООЕЛ увоз-извоз Битола и новата фирма гласи: тргов-

ско друштво за трговија, производство и услуги Буклевски Марјан ЛЕДА ДООЕЛ увоз-извоз Битола. Од друштвото истапува содружникот Буклевска Фанија, му престанува овластувањето за застапување и се брише од трговскиот регистар. Во друштвото пристапува Буклевски Марјан и ќе го застапува како управител, без ограничување.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 544/2001. (18305)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 468/2001 од 10.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 01003488, ја запиша во трговскиот регистар измената на статутот на Индустрија за млеко, млечни производи и сокови "МЛЕКАРА" Акционерско друштво Битола. Измена на статутот на Индустрија за млеко, млечни производи и сокови "МЛЕКАРА" Акционерско друштво Битола, согласно одлука за измени и дополнувања на статутот бр. 02-184 од 07.04.2001 година, донесена од Собранието на друштвото.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 468/2001. (18306)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 607/2001 од 04.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 004816, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за шпедитерски услуги и трговија Фроса Голабоска - ФЕЛИКС - Охрид ДООЕЛ Охрид, ул. "Даме Груев" бр. 2-1/10.

Промена на управителот во Трговското друштво за шпедитерски услуги и трговија Фроса Голабоска - ФЕЛИКС - Охрид ДООЕЛ. На досегашниот управител Вранишкоски Крсте му престанува овластувањето за застапување на друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет се брише од трговскиот регистар. Јаковческа Гордана ќе ја врши функцијата управител и ќе го застапува друштвото во внатрешниот и надворешнотрговскиот промет неограничено во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 607/2001. (18307)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 632/2001 од 11.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 004180, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејности на Трговското друштво за транспорт и трговија ЛАВЧЕ Кире Секулоски с. Лескоец Охрид ДООЕЛ с. Лескоец, Охрид. Трговското друштво за транспорт и трговија ЛАВЧЕ Кире Секулоски с. Лескоец Охрид ДООЕЛ со седиште во с. Лескоец, Охрид регистрирано при надлежниот основен суд во Битола со Решение Трег. 3385/98 од 16.12.1998 година и со број на регистарска влошка на регистарскиот суд и негово седиште 01004180?-8-06-000, врши проширување на дејностите во внатрешниот промет и тоа со следните дејности: 14.11, 14.12, 14.21, 14.22, 26.52, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 45.11, 45.12, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.50.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трег. бр. 632/2001. (18308)

Основниот суд Битола во Битола, со решението П.трег. бр. 558/2001 од 29.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 003598, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување, истапување и пристапување на нов содружник на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало Наџис Атанасиос и др. КАОЛ извоз-увоз Прилеп ДОО Прилеп, ул. "Крушевски пат" бб.

Се врши промена на лице овластено за застапување со што му престануваат овластувањата за застапу-

вање на Ѓорѓиос Њакас управител и се брише од судскиот регистар. Лице овластено за застапување е Нацис Атанасиос - управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности и надворешнотрговскиот промет и се запишува во трговскиот регистар. Од фирмата истапува содружникот Ѓорѓиос Њакас и и го преотстапува својот основачки удел на новиот содружник Ниака Димитриос Димитра која пристапува кон фирмата согласно Договор за преотстапување на основачки удел.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.трэг. бр. 558/2001. (18309)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2296/2001 од 25.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041542?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија и услуги ФИЛИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, ул. "Воденска" бр. 10.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12, 01.12/1, 01.12/2, 01.13, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 30.01, 30.02, 51.11, 51.15, 51.16, 51.21, 51.22, 51.23, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 55.30/1, 55.30/2, 60.22, 60.24, 65.12/3, 71.33, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10, 73.10/1, 73.10/2, 73.20, 73.20/1, 73.20/2, 73.20/3, 73.30, 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.20/3, 74.40, 74.83, 80.42, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги на меѓународниот транспорт на стоки и патници (меѓународна шпедиција, агенциски услуги на транспортот и др.), посредништво, застапништво, консигнација, реекспорт, угостителски услуги, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија, СР Југославија и др.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување е Жаќлина Филова - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2296/2001. (18750)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2608/2001 од 10.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041827?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето со ЗТД на Друштвото за угостителство и промет КАЈ ПАВЛИНА ДООЕЛ Скопје, ул. "Шидска" бр. 24 лок.1 вл.2 ст. зграда А-5.

Единствен содружник: Павлина Радкова Маринова од Плевен, населба "Строгозија" бл.94. вл.Д кат 1 стан 3-Р.Бугарија.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.31, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 93.05, во надворешнотрговскиот промет ќе ги обавува следните дејности: надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, меѓународен транспорт и шпедиција, реекспорт и

консигнација, застапување и посредување во прометот на стоки и услуги, малограничен промет со соседните држави, угостителски и туристички услуги.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Функцијата управител во внатрешниот и надворешниот промет ќе ја врши Павлина Радкова Маринова - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2608/2001. (18751)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2630/2001 од 09.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041849?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Друштвото за трговија и услуги ДРИМС ДОО увоз-извоз Скопје., ул. "Симеон Кавракиров" бр. 59/3, Скопје.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.23, 60.24, 63.30, 63.40, 64.20, 65.12/3, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување на странски фирми, посредување во надворешнотрговско работење, реекспорт, консигнација, меѓународна шпедиција, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Содружници: Рикардо Сали од Скопје, ул. "Симеон Кавракиров" бр. 59/3 и Габриел Бајрам од Скопје, ул. "Марко Крале" бр. 10.

Рикардо Сали - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2630/2001. (18752)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2525/2001 од 05.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 02028900?-3-09-001, го запиша во трговскиот регистар основањето на дружница на Друштвото за обезбедување на имот, лица и мониторинг услуги ТИМ ДОО ул. "Железничка" бр. 64, Скопје, подружница: ТИМ 1 Штип, ул. "Маршал Тито" бб, Штип.

Обезбедување на имот и лица.

Во правниот промет со трети лица истапува во име и за сметка на друштвото. За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара друштвото со сите свои средства.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2525/2001. (18753)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2155/2001 од 02.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041401?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговецот поединец на Парфимерија ТП АНТРА Трајче Славко Андрески ул. "Андреја Петковиќ" бр. 2, Скопје.

Дејности: 52.33, 52.62. Основач е Трајче Андрески ул. "Андреја Петковиќ" бр. 2, Скопје. Управител е Трајче Андрески ул. "Андреја Петковиќ" бр. 2, Скопје без ограничувања. Во правниот промет со трети лица

ТП ќе настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет ТП ќе одговара лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2155/2001. (18754)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2104/2001 од 26.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041350?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДОО на Трговското друштво за проектирање, градежништво и инженеринг РАБА Милка и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Палмиро Тољати" бр. 95 б.

Основачи на фирмата се: Милка Пренковска и Регина Насковска и двете од Скопје.

Шифри на дејност: 45.11, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 51.22, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.45, 51.13, 51.18, 51.19, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.48, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 63.40, 74.84, надворешна трговија : надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет со трети лица друштвото ќе настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сиот свој имот. Управител на друштвото е Милка Пренковска без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2104/2001. (18755)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2539/2001 од 05.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041760?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија на големо и мало и услуги БАМБИ -ВИ Јулијана ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 153/I-76.

Скратена форма на друштвото: БАМБИ-ВИ, Јулијана ДООЕЛ.

Дејности: 51.34, 51.36, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 60.24, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 92.34, 93.05, дејности во надворешнотрговскиот промет (работење) надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Јулијана Ацовска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2539/2001. (18756)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2618/2001 од 09.07.2001 година, го запиша во трговскиот регистар основањето на трговското друштво како ДОО на Друштвото за производство, трговија и услуги МЕДИАФАРМ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 25/51.

Друштвото е основано со Договор за основање бр. 1/1 од 11.06.2001 година, а основачи се Наташа Киковска, Ирена Киковска и Благоја Киковски.

Дејност: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.13/2, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.41/3, 01.42, 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.93, 15.94, 15.95, 15.96, 15.97, 15.98/1, 15.98/2, 17.30, 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54/1, 17.54/2, 17.72,

18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.30, 20.10/1, 20.20, 20.30, 20.40, 20.50, 20.52, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 21.24, 21.25, 25.11, 25.12, 25.13, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.52, 28.62, 28.63, 28.72, 29.23, 29.24, 29.40, 31.10, 35.11, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 70.20, 70.31, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.13, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.81, 74.70, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Грција, Албанија, Југославија и Бугарија, консигнациона продажба, комисиона продажба, реекспорт, меѓународен транспорт и шпедиција, превоз на патници во друмскиот сообраќај, превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските настанати во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целиот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот работење е Ирена Киковска управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2618/2001. (18757)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2602/2001 од 06.07.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041822?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, услуги, угостителство, трговија и транспорт ШУТЕВСКИ ДООЕЛ извоз-извоз Куманово, ул. "Илинденска" бр. 21.

Дејности: 01, 01.1, 01.11/1, 01.12/2, 01.13/3, 01.13/2, 01.2, 01.21, 01.22/1, 01.25, 01.30, 01.41, 02.01, 15.11, 15.51, 15.31, 15.33, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.81, 15.81/1, 15.82, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 18.10, 18.24, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 33.10/2, 33.20, 37.10, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.51, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.72/2, 52.74, 55.11, 55.21, 55.21/2, 55.22, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60, 60.10, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 62.10, 63.11, 63.12, 63.21, 63.22, 63.30, 63.40, 70.11, 70.12, 70.20, 70.31, 70.32, 71.10, 71.21, 71.3, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.1, 74.12, 74.13, 74.14, 74.15, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, 92.33, 92.40, 92.61, 92.71, 93.01, 93.02, 93.03, 93.05, дејности во надворешнотрговскиот промет: надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија, СР Југославија, реекспорт, продажба на стоки во консигнациони складишта, работи на посредување, работи на привремен увоз односно извоз на стоки, застапување на странски фирми, меѓународни агенциски работи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Владимир Шутевски - управител без ограничување. Основач, односно единствен содружник е Владимир Шутевски од Куманово ул. "Томе Думба" бр. 108-2/7.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2602/2001. (18758)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1860/2001 од 31.05.2001 година, во регистарската влошка бр. 02411107-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за трговија, услуги и превоз на патници и стока БЕЈТОКОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Методи Митевски" бр. 9-4/10.

Дејности: 25.12, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 51.15, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.56, 51.61, 51.65, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување, консигнација, реекспорт, меѓународен превоз на патници, меѓународен превоз на стока, меѓународна шпедиција.

Основач и управител Бејтула Керими од Скопје, ул. "Методи Митевски" бр. 9-4/10. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Бејтула Керими - управител без ограничување. Во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со целокупниот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1860/2001. (18759)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2319/2001 од 27.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 020415657-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија на големо и мало и услуги НЕСТОР-ТРЕЈД Наташа ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, ул. "Горче Петров" бр. 11/A/3-10. Скратена форма на друштвото: НЕСТОР-ТРЕЈД, Наташа ДООЕЛ.

Дејности: 51.34, 51.36, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.70, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.61, 52.62, 52.63, 60.24, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 72.34, 93.05, дејности во надворешнотрговскиот промет (работење) надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот. Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Наташа Јовановска - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2319/2001. (18760)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2446/2001 од 27.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 020416917-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на Инженеринг и завршни работи во градежништво Трговец-поединец КОЛОР СТИЛ ТП, Дарко Стојан Стојановски ул. "Антон Чехов" бр. 9, Скопје.

Дејности: 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45. Во правниот промет спрема трети лица ТП истапува во свое име и за своја сметка. За обврските во правниот промет спрема трети лица ТП одговара со целиот свој имот. Дарко Стојановски - управител без ограничување. Основач е лицето Дарко Стојановски од Скопје ул. "Антон Чехов" бр.9.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2446/2001. (18761)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2402/2001 од 27.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 020416487-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за угостителство, трговија и услуги АЈ-ВИС ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Димче Милошевски" бр. 4. Основачот Виктор Атанасовски од Скопје, ул. "Димче Милошевски" бр.4, на ден 01.06.2001 година, во согласност со ЗТД го основа: Друштво за угостителство, трговија и услуги АЈ-ВИС ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје. Седиште е во Скопје, ул. "Димче Милошевски" бр. 4.

Дејности: 20.10/1, 20.30, 20.40, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.64, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.12, 70.20, 70.31, 71.10, 71.33, 71.40, 72.30, 72.40, 72.60, 74.40, 74.83, 74.84, 92.33, 92.34, 93.01, 93.02, дејности во надворешниот трговски промет: надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со прехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги за странски фирми, консигнациони складови и сервисно работење за странски фирми, консигнациона продажба, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, превоз на стоки и патници во меѓународниот патен сообраќај, меѓународна шпедиција, реекспорт, туристички и угостителски услуги, комисиона продажба.

Овластувања и одговорности: Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител во внатрешниот и надворешниот промет е: Виктор Атанасовски - управител без ограничувања од Скопје, ул. "Димче Милошевски" бр.4.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2319/2001. (18762)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1991/2001 од 26.06.2001 година, во регистарската влошка бр. 020412377-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги и завршни работи во градежништвото АЛИГОМОНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Шидска" бр. 12/4/17. Основање на ДООЕЛ согласно со ЗТД. Назив: Друштвото за производство, трговија и услуги и завршни работи во градежништвото АЛИГОМОНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Шидска" бр. 12/4/17. Основач: Петровски Игор од Скопје.

Дејности: 51.21, 52.23, 51.51, 51.34, 51.35, 51.41, 51.47, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/4, 52.46, 52.48, 52.63, 55.30/2, 60.24, 63.30, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/5, 93.02, 45.21/1, 45.21/2, 45.25,

45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 60.22, 15.11, 15.13, 15.81/1, 15.81/2, 15.98/2, 74.84, 63.40, 60.23, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, меѓународен транспорт и шпедиција, малограничен промет со соседни земји Бугарија, Албанија, Грција и СРЈугославија.

Друштвото правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот имот. Застапувано: Петревски Игор - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1991/2001. (18763)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 71/2000 од 25.12.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на Македонско - Руско пријателство - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 71/2000. (20730)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 29/2001 од 05.07.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на граѓани - Творечка Асоцијација - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 29/2001. (20731)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 25/2001 од 13.06.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Младинска културна организација "Милениум" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 25/2001. (20732)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 22/98 од 21.06.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Друштво за наука и уметност - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 22/98. (20733)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 63/99 од 11.01.1999 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Клуб на писатели "Стале Попов" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 63/1999. (20734)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 159/99 од 10.05.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Здружение за реставрација на културно историскиот споменик "Еврејски гробишта" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 159/99. (20736)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 59/2000 од 15.11.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Танцов клуб "Танго" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 59/2000. (20737)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 69/2000 од 26.12.2000 година, во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации изврши упис на Еколошко здружение "Детелина" с. Кривари - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 69/2000. (20740)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 16/2001 од 23.03.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на граѓани "Животот е повеќе" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 16/2001. (20741)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 57/2000 од 16.11.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на граѓани "Студио -5" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 57/2000. (20742)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 156/99 од 21.11.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на Македонско-Скандинавско пријателство "Алфа-Омега" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 156/99. (20743)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 60/2000 од 05.12.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Клуб на воени старешини.- Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 60/2000. (20744)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 61/2000 од 26.02.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на Љубители на литературата, културата и науката - Демир Хисар.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 61/2000. (20745)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 136/99 од 05.12.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на промена на име и тоа: Македонско - Хрватско друштво "Марко Марулик" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 136/99. (20810)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 64/2000 од 05.12.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на граѓани археолози и љубители на археологија "Висои" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 64/2000. (20811)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 65/2000 од 05.12.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Центар за развој на граѓанско општество "Виа Вита" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 65/2000. (20812)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 66/2000 од 26.12.2001 година, во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации изврши упис на Пчеларско здружение "Мариовска матица" - Старавина.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 66/2000.
(20813)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 136/99 од 15.12.2001 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на промена на лице овластено за застапување на Ф.К. "Пелистер" - Битола, овластено лице е Горан Невеновски.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 136/99.
(20814)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 46/2000 од 27.09.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на еколошка ревитализација и одржлив развој "Извор" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 46/2000.
(20881)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 45/2000 од 06.09.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Хуманитарна организација за помош на хендикепирани деца "Мајка Ана Викторија" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 45/2000.
(20884)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 44/2000 од 07.09.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Асоцијација на сојуз на здруженија на одгледувачи на говеда во РМ. - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 44/2000.
(20886)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 41/2000 од 28.07.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Општински сојуз на фудбалски тренери - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 41/2000.
(20890)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 76/99 од 21.07.1999 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Асоцијација на француски јазик и култура - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 76/1999.
(20893)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 75/98 од 13.04.1999 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на жени "Ева" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 75/1998.
(20896)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 70/98 од 13.04.1999 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Автомото друштво "Горѓи Наумов" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 70/1998.
(20897)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 22/2001 од 15.05.2001 година, во регистарот на здруже-

нија на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на граѓани "Анима" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 22/2001.
(20899)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 77/98 од 13.04.1999 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на лекари - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 77/1998.
(20901)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 53/2000 од 25.10.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Центар за театарски иницијативи - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 53/2001.
(20903)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 51/2000 од 16.10.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Спортско - пливачко друштво "Олимпик" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 51/2000.
(20907)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 1650/2000 од 16.10.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Здружение на граѓани "Граѓански патеки" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 50/2000.
(20908)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 49/2000 од 16.10.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Скијачко друштво "Црвени стени" - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 49/2000.
(20909)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 46/2000 од 28.04.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Младински фудбалски клуб "Младинец - 2000" - с. Кравари - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 46/2000.
(20910)

Основниот суд во Битола, со Решение Рег.Згф. бр. 41/2000 од 03.08.2000 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Демократија на невладин колосек - Битола.

Од Основниот суд во Битола, Рег.Згф. бр. 41/2000.
(20911)

Основниот суд во Кратово, со решение ЗГ. бр. 3/2001 од 09.07.2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации изврши упис на Фудбалски клуб "МУСАЛА" со седиште во Кратово ул. "Пролетерска" бр. 2.

Цели и задачи: Развивање на сите категории на фудбалско натпреварување во организација на ФСМ и ОФС Кратово, воспоставување на најширока соработка и заемни односи со други здруженија и клубови со цел за популаризација на фудбалот, преземање на активности за развој и унапредување на фудбалот како спорт посебно во училиштата, средношколската и студентската младина, спроведување и развивање на спортскиот дух како и потребите за рекреација на гра-

ганите во склад со материјалните можности, како и соработка со други клубови и спортски друштва.

Од Основниот суд во Кратово, ЗГ. бр.3/2001.
(20726)

Основниот суд во Кратово, со решение ЗГ. бр. 5/2001 од 14.08.2001 година во регистарот на здружение на граѓани и фондации изврши упис на Фудбалски клуб "ЕЛЕКТРО" од Кратово со седиште во Кратово ул."25 -ти Мај" бб.

Цели и задачи: Развивање на сите категории на фудбалско натпреварување во организација на ФСМ и ОФС Кратово, воспоставување на најширока соработка и заемни односи со други здруженија и клубови со цел за популаризација на фудбалот, преземање на активности за развој и унапредување на фудбалот како спорт посебно во училиштата, средношколската и студентската младина, спроведување и развивање на спортскиот дух како и потребите за рекреација на граѓаните во склад со материјалните можности, како и соработка со други клубови и спортски друштва.

Од Основниот суд во Кратово, ЗГ. бр.5/2001.
(20727)

Основниот суд во Кратово, со решение ЗГ. бр. 8/2001 од 15.08.2001 година во регистарот на здружение на граѓани и фондации изврши упис на Фудбалски клуб "ТАБАЧКА" во Кратово со седиште во Кратово, ул."Планинска" бр. 38.

Цели и задачи: Развивање на сите категории на фудбалско натпреварување во организација на ФСМ и ОФС Кратово, воспоставување на најширока соработка и заемни односи со други здруженија и клубови со цел за популаризација на фудбалот, преземање на активности за развој и унапредување на фудбалот како спорт посебно во училиштата, средношколската и студентската младина, спроведување и развивање на спортскиот дух како и потребите за рекреација на граѓаните во склад со материјалните можности, како и соработка со други клубови и спортски друштва.

Од Основниот суд во Кратово, ЗГ. бр.8/2001.
(20728)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. згф. бр. 42/01 од 21.08.2001 година во судскиот регистарот на Здружение на граѓани и фондации под реден бр.43/2001 се врши упис на основање на здружението на граѓани со име "КАРАТЕ КЛУБ СПОРТ 94" од Прилеп.

Основни цели и задачи на клубот се: поттикнување, омасовување и развој на каратето на територија на Прилеп и РМ развивање и унапредување на системот на натпревари, соработка со други клубови од РМ и надвор од неа и друго. Седиште на Здружението е во Прилеп на кеј "9-ти Септември" бр. 1/7. Лице овластено за застапување и пристапување на клубот е Петар Белистојаноски - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.згф. бр.8/2001.
(20823)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. згф. бр. 43/01 од 21.08.2001 година во судскиот регистарот на Здружение на граѓани и фондации под реден бр.42/2001 се врши упис на основање на здружението на граѓани со име "Агенција за спасување и обука "АРТИ" од Прилеп или со скратен назив Агенција "АРТИ" од Прилеп.

Основни цели и задачи на Агенцијата се: дружење на младината и граѓаните воопшто меѓу себе, развивање на заедничкото живеење на народите и народностите, обезбедување обука за локален медицински кадар, според медицинските стандарди на Европа и САД, организирање на хуманитарни акции и друго.

Седиште на агенцијата е во Прилеп на ул."Јоско Јорданоски" бр. 3/7. Лице овластено за застапување и претстапување е Матјаноски Робин - претседател.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег.згф. бр. 43/2001.
(20824)

Основниот суд во Кавадарци, во регистарот на Здружение на граѓани и фондации под Рег. бр.6/2000 од 21.08.2001 година ја запиша: Општинската организација на Црвен крст Кавадарци која ќе се залага за: чување и унапредување на здравјето и здравствената култура на населението и развој и унапредување на крводарителството, заштита и унапредување на човековата средина и развивање и унапредување на активностите за спасување на вода и планини, ќе учествува во обезбедување на социјална сигурност и во развивање на меѓусебна солидарност на граѓаните, во ублажување и отстранување на последиците од масовно елементарни и други несреќи или вооружени судири, воспоставување и развивање соработка, солидарност и рамноправност меѓу народите во духот на меѓународно почитување и разбирање и воспитување и чување на мирот меѓу народите во духот на хуманоста и солидарноста.

Седиштето на Општинската организација на Црвен крст Кавадарци се наоѓа во Кавадарци ул."7-ми Септември" бб и е составен дел на Црвениот крст на Р. Македонија.

Од Основниот суд во Кавадарци, Рег. бр.6/2000.
(20826)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III.Ст.бр. 39/01 од 14.05.2001 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги ИНТЕР МАК од Скопје, со седиште на ул."Август Цесарец" бр. 5/5-15, со жиро сметка бр. 40100-601-246463 и број на регистарска влошка 1-44373-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува односно, отворената стечајна постапка над должникот ППТУ ИНТЕР МАК од Скопје.

По правосилноста на решението стечајниот должник да се брише од регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(21366)

Основниот суд Скопје II - Скопје објавува дека со решение IV.Ст.бр. 193/01 од 28.08.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало УБАВИ ДАБОВИ КМ Момчило ДООЕЛ увоз-извоз со седиште на ул."Димитар Благоев" бр. 2, со жиро сметка бр. 40100-601-190461, како и број на регистарска влошка 02004267?-8-01-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало УБАВИ ДАБОВИ КМ Момчило ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје.
(21540)

Основниот суд во Битола со решение Ст.бр. 191/01 од 27.08.2001 година над Приватно претпријатие за угостителство, туризам и трговија ДАНИМА КОМЕРЦ од Битола, ул."Боримечка" бр. 2, Трег.бр. 1-11702 со дејност превоз жиро сметка бр. 40300-601-46925 при ЗПП Битола отвори стечајна постапка не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола.
(21349)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 27/00 од 05.03.2001 година отворена е стечајна постапка над Претпријатие за трговија на големо и мало, производство и услуги САРИ ДОО експорт-импорт од Гостивар, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на мало и големо, производство и услуги САРИ ДОО експорт-импорт од Гостивар се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (21408)

Основниот суд во Гостивар објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 23/01 од 15.06.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот ТП ААЛБОРГ ДОО увоз-извоз од с.Здуње - гостиварско, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ТП ААЛБОРГ ДОО увоз-извоз од с.Здуње, се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (21351)

Основниот суд во Гостивар со решение на овој суд Ст.бр. 24/01 од 15.06.2001 година отворена е стечајна постапка над должникот ТП ИВЕ - КОМ ЦО од с.Зубовце - гостиварско, но истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот ТП ИВЕ - КОМ ЦО од с.Зубовце се заклучува.

Од Основниот суд во Гостивар. (21352)

Основниот суд во Кочани објавува дека со решение на овој суд Ст.бр. 15/01 од 23.08.2001 година, е отворена стечајната постапка над должникот АД АТОМ - АТС Кочани со седиште во Кочани, со жиро сметка бр. 40400-601-48641 при ЗПП филијала Кочани.

За стечаен управник се именува лицето Дојчин Шоповски дипл.машински инженер од Кочани со стан на ул."Скопска" бр. 40-2/7.

Се повикуваат доверителите, доверителите кои имаат различни права над подвижни предмети и права на должникот, како и доверителите кои имаат различни права на недвижности на должникот што се запишани во јавните книги катастарот, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања на стечајниот управник. Во пријавата треба да се означи бројот на предметот над кој постои различно право, начинот и основот на стекнувањето на правото, како и обезбеденото побарување. Доверителот кој без оправдани причини или намерно ќе пропушти да поднесе пријава или ќе го одолговлекува поднесувањето на пријавата, одговара за штетата која поради тоа би можела да настане.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочиште на Собрание на доверителите на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник, доверителите ќе одлучат за понатамошниот тек на постапката - извештајно рочиште, кое ќе се одржи на ден 17.10.2001 година во 10.00 часот во сала бр. 1 на овој суд.

Од Основниот суд во Кочани. (21409)

Со решение на Стечајниот совет при Основниот суд во Струмица под Ст.бр. 89/01 од 13.07.2001 година е отворена постапка над должникот ПТТ СПЕКТРА-КООП Струмица со жиро сметка бр. 41300-601-14104 што се води при ЗПП филијала Струмица.

Поради немање имот на должникот е одлучено отворената постапка да не се спроведува, туку истата и се заклучи.

Доверителите можат да го напаѓаат горенаведено-то решение со жалба пред овој суд до Апелациониот суд во Штип во рок од 15 дена од објавувањето на истото во "Службен весник на РМ".

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на претпријатија.

Од Основниот суд во Струмица. (21350)

ЛИКВИДАЦИИ I

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 89/01 од 13.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало ЈОШЕ ЦО експорт-импорт Богданци, ул."Бранд Петрушев" бр. 5, со жиро сметка бр. 41610-601-27471.

За ликвидатор се определува лицето Арминовски Мито, Скопје, ул."Петар Манџуков" бр. 23 б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21250)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II.Л.бр. 78/01 од 07.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Браварско-вагарска задруга "ВАГАР" ЦО Скопје, ул. "Индустриска зона Југ" бб, со жиро сметка бр. 40100-601-5701.

За ликвидатор се определува лицето Стојановски Васе од Скопје, бул."АСНОМ" бр. 46/2-5, тел. 444-599.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21246)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II.Л.бр. 268/01 од 23.08.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ТЕХНОПУМПИ" д.о.о. експорт-импорт Скопје, ул. "Адолф Циборовски" бр. 32, со жиро сметка бр. 40120-601-276949.

За ликвидатор се определува лицето Илија Ристевски од Скопје, ул."Волгоградска" бр. 4-3/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21217)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Л.бр. 249/01 од 10.07.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија на големо и мало "ХЕМОД" увоз-извоз ДОО Скопје, ул."Анкарска" бр. 23, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-129129.

За ликвидатор се определува лицето Димитровска Мирјана од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, тел. 171-599.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21206)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 220/01 од 13.06.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, транспортно и трговско претпријатие "ЗЕКО КОМПАНИ" ДОО увоз-извоз Скопје, с.Батинци, Скопје, со жиро сметка бр. 40100-601-320163.

За ликвидатор се определува лицето Мирјана Димитровска од Скопје, ул."Јани Лукровски" бр. 10/44, Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21205)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд П.Л.бр. 164/01 од 20.04.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз "ГОВИН КОМЕРЦ" ДОО Скопје, ул. "Мите Богоевски" бр. 3/1 со жиро сметка бр. 40100-601-368304.

За ликвидатор се определува лицето Гудески Гоце од Скопје, ул. "Мите Богоевски" бр. 3/1.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21362)

ЛИКВИДАЦИИ II

Ликвидаторот Даница Поп Иванова од Скопје, ул. "Павле Илиќ" бр. 4/16, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.тр.ег. бр. 1974/01 објавува дека Друштвото за трговија, услуги и откуп НАНЕ КОМЕРЦ Кемал ДООЕЛ експорт-импорт и жиро сметка бр. 40100-601-135890 отворена при ЗПП филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 15 дена по последната објава.

Од ликвидаторот. (21310)

Ликвидаторот Димов Горѓе од Скопје, ул. "Воденска" бр. 2-2/9, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.тр.ег.бр. 861/00 објавува дека Друштвото ДИМОВ КОМПАНИЈА Скопје, со број на жиро сметка 40120-601-80971 отворена при ЗПП Филијала Горче Петров е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21249)

Ликвидаторот Арминовски Мито од Скопје, ул. "Петар Манџуков" бр. 23/6, тел. 454-808, запишан во Судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.тр.ег.бр. 1129/01 објавува дека Друштвото ИНЕКС Васил ДООЕЛ Скопје со број на жиро сметка 40100-601-222020 отворена при ЗПП филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од 8 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21339)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 1046, план 010, скица 006, во м.в."Поројте", катастарска култура 14100, катастарска класа 3, во површина од 2773 м², и на КП бр. 1924, дел 1, план 010, скица 006, во м.в."Колибите", катастарска култура 11000 катас. класа 4, во површина од 3226 м², заведено во ИЛбр. 90 КО Марена, сопственост на по една половина идеален дел на Атанасова Иван Јадранка од Кавадарци, ул. "Ц.Поп Ристов" бр. 14, и на Атанасов Петре Никола од Кавадарци, ул."Ц.Поп Ристов" бр. 14, за вкупна купопродажна цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (21257)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 211 и 212, план 4, скица 8, м.в. "Поточни", класа 3, со површина од 3293 м², во КО Сенокос, сопственост на Хасани Рамиза Бахтијар од с.Сенокос, Гостивар, за цена од 330.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гостивар. (21359)

Се продава земјоделско земјиште - нива построена на КП бр. 2, план 1, скица 13, м.в. "Калиполе", класа 6, со површина од 608 м², во КО Топлица, сопственост на Бајрами Јахја Абдурезак и Абдулџемил, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Василеска, ул. "Б.Гиноски" бб, Гостивар. (21360)

Се продава недвижен имот ливада 4 класа, со вкупна површина од 463 м², што се наоѓа на КП бр. 845 план 10, скица 17, на м.в."Село", КО Осинчани, сопственост на Димчевски Китанов Арсо од с.Осинчани, Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во предвидениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотар Снежана Сарџовска, во Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок.23 (ДТЦ "Стара рампа"). (21323)

Мирческа Васка од с.Зрзе Прилеп, врши продажба на 1/2 идеален дел на недвижен имот заведен во ПЛ бр. 451 за КО Долгаец и тоа:

КП бр. 82, план 6, скица 17, м.в."Село" култура нива, класа 4, во површина од 1320 м²,

КП бр. 82, план 6 скица 17, м.в."Село" култура нива класа 4, со површина од 1512 м²,
 КП бр. 82, план 6, скица 17, м.в."Село" култура нива, класа 4, во површина од 1980 м²,
 КП бр. 277, план 6, скица 17, м.в."Село" култура градина, класа 4, во површина од 93 м²,
 како и недвижен имот заведен во ИЛ бр. 265 за КО Долгаец и тоа:

КП бр. 343, план 6, скица 28, м.в."Село" култура ливада, класа 4, во површина од 251 м²,

КП бр. 384, план 6, скица 18, м.в."Село" култура ливада, класа 5, во површина од 223 м²,

КП бр. 746, план 6, скица 17, м.в."Крст" култура лозје, класа 4, во површина од 327 м²,

КП бр. 756, план 9, скица 22, м.в."Крст" култура ливада, класа 5, во површина од 330 м²,

КП бр. 798, план 9, скица 24, м.в."Крст" култура нива, класа 6, во површина од 1765 м²,

КП бр. 798, план 9, скица 24, м.в."Крст" култура лозје, класа 4, во површина од 500 м²,

КП бр. 1047/3, план 9, скица 22, м.в."Крст" култура ливада, класа 4, во површина од 683 м²,

КП бр. 1160, план 9, скица 22, м.в."Св.Никола" култура ливада, класа 4, во површина од 464 м²,

КП бр. 1326, план 9, скица 23, м.в."Орловац" култура нива, класа 5, во површина од 2804 м²,

КП бр. 1349, план 9, скица 20, м.в."Орловац" култура нива, класа 4, во површина од 417 м²,

КП бр. 1400, план 9, скица 23, м.в."Орловац" култура нива, класа 5, во површина од 1454 м²,

КП бр. 1439, план 9, скица 23, м.в."Орловац" култура нива, класа 4, во површина од 1400 м²,

КП бр. 1599, план 9, скица 29, м.в."Орловац" култура нива, класа 4, во површина од 1747 м²,

КП бр. 1600, план 9, скица 23, м.в."Орловац" култура нива, класа 5, во површина од 1965 м²,

Купопродажната цена на погоре наведениот недвижен имот изнесува 35.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чии земјишта граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавување на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Дано Рашкоски, бул."Гоце Делчев" зграда Македонија локал 14 Прилеп. (21361)

Во нотарскиот оглас објавен во "Службен весник на РМ" бр. 68 од 30 август 2001 година со бр. 21190 во последниот став наместо: "Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Пецовска.....", треба да стои: "До нотарот Зорица Пулејкова, бул. "Кузман Јосифовски - Питу" бр. 15, ТЦ Скопјанка, локал 40."

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 0497677 на име Каркалашев Делчо, ул. "Белградска" бр. 3, Гевгелија. (21322)

Пасош бр. 1562981 на име Мехмеди Дериме, с.Заграчани, Струга. (21332)

Пасош бр. 1146361 на име Ружди Хасипи, с.Врапчиште, Гостивар. (21346)

Пасош бр. 1063977/98 издаден од УВР - Куманово на име Живик Ромео, ул."3 Македонска бригада" бр. 3/15, Серава, Куманово. (21358)

Пасош бр. 1082857 на име Биберовиќ Сибела, с.Г.Оризари, Велес. (21376)

Пасош бр. 1024770 на име Амети Саније, ул."Поток Серава" бр. 1, Куманово. (21379)

Пасош бр. 1071645/98 издаден од УВР-Тетово на име Шасивари Кемет, ул. "146" бр. 107, Тетово. (21418)

Пасош бр. 1033659/97 издаден од УВР - Гостивар на име Хоџа Бесим, с. Неготино, Гостивар. (21435)

Пасош бр.0527349 на име Даути Зурата, с. Плитишта, Струга. (21459)

Пасош бр. 1175053 на име Липоска Васка, ул."Д.Белица", Струга. (21460)

Пасош бр. 0697010 на име Тасеф Ефрим, ул. "Плачковички одреди" бр. 4, Радовиш. (21461)

Пасош бр. 417929 на име Чабатарева Нада, ул. "Јанко Цветинов" бр. 8/9, Струмица. (21465)

Пасош бр.045589 на име Арифџи Неџбедин, с.Челопек, Тетово. (21470)

Пасош бр.1348582 на име Билали Муарем, с.Балинодол, Гостивар. (21476)

Пасош бр. 976364/97 издаден од УВР - Скопје на име Енес Ганиќ, ул. "Ц. Кенеди" бр. 9/2-14, Скопје. (21529)

Пасош бр. 1029961 на име Сенгул Хусеин, ул."Гарибалди" бр. 31-6, Скопје. (21537)

Пасош бр. 982297 на име Аднан Адеми, с.Васкинце, Куманово. (21390)

Пасош бр. 1475479 на име Умер Сулеман, ул."Д.Лавчански" бр. 36/21, Битола. (19678)

Пасош бр. 1201372 на име Веселинов Атанас, ул. "Димитар Влахов" бр. 21, Кочани. (21390)

Пасош бр. 1596679 на име Едис Абдурахман, Охрид. (21390)

Чекови од тековна сметка бр. 8425407 од бр. 5061943 до 5061947 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Аџиевски Томо, Скопје. (21313)

Чекови од тековна сметка бр. 8714527 од бр. 553988 до 553992, 713029, 2895834, 3115792, 3482343, 650285 и 650291 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Спасиќ Среќко, Скопје. (21315)

Чекови од тековна сметка бр. 289223 од бр. 1629025 до 1629028 и 1769248 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Церски Гоце, Скопје. (21353)

Чекови од тековна сметка бр. 3183874 од бр. 5132054 до 5132058 издадени од Поштанска Штедилница - Скопје на име Керими Керим, Скопје. (21356)

Чекови од тековна сметка бр. 2554909 со бр. 145992 и 145993 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Цветиќ Славица, Скопје. (21431)

Чекови од тековна сметка бр. 219923 со бр. 5990409 и 5990410 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Перо Трајковски, Скопје. (21528)

Чекови од тековна сметка бр. 12476123 од бр. 0110004601350 до 0110004601359 издадени од Комерцијална банка на име Лелифанова Василка, Скопје. (21539)

Работна книшка на име Арсовски Петар, Скопје. (21316)

Работна книшка на име Митревска Драгица, с. Подмочани, Ресен. (21325)

Работна книшка на име Коцевска Донка, Делчево. (21327)

Работна книшка на име Зеќ Дејан, ул."М.Пупин" бр. 34, Куманово. (21328)

Работна книшка на име Поска Валдрепе, с.Теферич, Струга. (21335)

Работна книшка на име Батковски Војо, с.Бистрица, Битола. (21341)

Работна книшка на име Нуми Кани, с.Боговиње, Тетово. (21344)

Работна книшка на име Марика Алексова, Струга. (21378)

Работна книшка на име Мијалче Ѓорѓиевски, Скопје. (21432)

Работна книшка на име Наџије Куртиш, Скопје. (21432)

Работна книшка на име Тодоровска Виолета, Скопје. (21439)

Работна книшка на име Гаков Крсте, Скопје. (21439)

Работна книшка на име Дејан Алексовски, с. Н.Село, Скопје. (21443)

Работна книшка на име Милица Стојаноска, с. Осломеј, Кичево. (21448)

Работна книшка на име Деим Елвис, Струга. (21454)

Работна книшка на име Абазоски Алија, с.Лабуништа, Струга. (21457)

Работна книшка на име Јусуфи Фатон, Кичево.21466

Работна книшка на име Зуфиет Веали, Гостивар. (21473)

Работна книшка на име Османи Алберт, Гостивар. (21473)

Работна книшка на име Насер Јусуфи,с. Арачиново, Скопје. (21525)

Работна книшка на име Фатима Јусуфи, с. Арачиново, Скопје. (21526)

Работна книшка на име Ристовски Антонио, Скопје. (21536)

Воена книшка на име Николоски Славе, Скопје. (21380)

Воена книшка на име Себастијан Куртиш, Скопје. (21433)

Воена книшка на име Сејди Северџан, Скопје. 21438

Воена книшка на име Роберт Димовски, Скопје. (21442)

Воена книшка на име Дејан Бадаровски, Скопје. (21538)

Свидетелство за 1 клас на име Кузмановски Никола, Ресен. (21330)

Свидетелство на име Ѓорѓиевиќ Драгица, Куманово. (21329)

Свидетелство на име Емини Скендер, с.Романовце, Куманово. (21330)

Свидетелство на име Емини Седат, с.Романовце, Куманово. (21331)

Свидетелство на име Азиз Мурати, с.Бузалково, Велес. (21336)

Свидетелство на име Фетие Мурати, с.Бузаково, Велес. (21338)

Свидетелство на име Аљија Самир, Тетово. (21345)

Свидетелства за завршено средно образование издадени од Трговско училиште - Скопје на име Балиќ Ениса, Скопје. (21348)

Свидетелство на име Атнис Шеркери, с. Романовце, Куманово. (21449)

Свидетелство на име Шерифе Дрита, с.Романовце, Куманово. (21450)

Свидетелство на име Елизабета Маркова, с.Трновац, Кратово. (21451)

Свидетелство на име Илија Ѓорѓиевски, ул."С.Ковачевиќ", Крива Паланка. (21453)

Свидетелство на име Арсеновски Сашо, Злетово, Пробиштип. (21463)

Свидетелство за 8 отделение на име Санела Хасановиќ, с.Лажани, Прилеп. (21468)

Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 отделение на име Даути Асмир, Тетово. (21469)

Свидетелство на име Симуноски Тихомир, Гостивар. (21471)

Индекс бр. 1163 издаден од Филозофски Факултет - Скопје на име Андоновски Здравко, Скопје. (21354)

Индекс бр. 18723 издаден од Филозофски Факултет Скопје на име Поповски Ѓорѓи, Скопје. (21355)

Диплома издадена од УСО "Кочо Рацин" на име Спасовска Весна, Скопје. (21382)

Диплома на име Тасев Тони, Штип. (21462)

Здравствена книшка на име Љубомир Петров, Велес. (21464)

Девизна штедна книшка на име Јован Мирчевски, Гостивар. (21347)

Даночна картичка бр. 4030992249278 издадена од Управа за приход - Скопје на име Марфилд ДООЕЛ, Скопје. (21333)

Даночна картичка бр. 4030991223739 издадена од Управа за приходи - Скопје на име Поспромет, Скопје. (21441)

Даночна картичка бр. 5030990125079 издадена од Управа за приходи - Скопје на име Оливер Ристовски, адвокат, Скопје. (21524)

Избирачка легитимација издадена од Министерство за правда - Скопје на име Радмила Новачка, ул. "Ф.Рузвелт" бр. 62/2-11, Скопје. (21440)

Избирачка легитимација на име Петров Александар, Велес. (21475)

Во огласот објавен под бр. 21143 во "Службен весник на РМ" бр. 68/01 за пасош бр. 1958614/00 наместо Адикатарев Митко треба да стои Адикатарев Митко.

Во огласот објавен под бр. 20855 во "Службен весник на РМ" бр. 68/01 за пасош бр. 682780/95 наместо Соња Димова треба да стои Соња Димовска.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16-13/314 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на готови лекови, стоматолошки потрошни МС, хемикалии и ДДД средства, знаме и знак за Црвен крст и лабораториски садови и амбалажа за потребите на воените амбуланти.

Набавката е делива.

II. Список на потребните материјални средства за набавка може да се добие во Министерството за одбрана на Република Македонија, ул."Орце Николов" бб, соба 709, во работен ден од 08,00 до 11,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

2. Цени во денари за наведените видови средства во списокот, франко краен корисник, со пресметан данок на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), без царина.

3. Сите понудени готови лекови да имаат одобрение за ставање во промет издадено од Министерството за здравство согласно член 6 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала.

4. Начин и услови на плаќање.

5. Рок на испорака.

6. Потекло на понудените средства.

7. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната документација:

- документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 26/98);

- техничко - технолошки бонитет согласно член 23 од Законот за јавни набавки;

- извод од регистрација на дејноста усогласен со Законот за трговски друштва;

- изјава дека понудувачот не е под стечај, издадена од надлежен судски орган;

- уверение дека не му е изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејност.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач согласно член 25 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки: цена 50%, квалитет 30%, начин на плаќање 10% и рок на испорака 10%.

VI. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите што не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање.

Понудата да се достави на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул."Орце Николов" бб Скопје, по пошта или лично да се предаде, на денот на јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 26.07.2001 година во 12 часот во просториите на Министерството за одбрана.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова барање.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 25 83.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за економија, објавува

**ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 11/2001
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА НАБАВКА
НА КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА И СОФТВЕР ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИНФОРМАЦИОНИОТ СИСТЕМ
НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕКОНОМИЈА**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на повикот е Министерството за економија ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, 1000 Скопје.

2. Предмет на Отворениот повик е прибирање на понуди за набавка на:

- компјутерска опрема и софтвер за имплементација на информативен систем за потребите на Министерството за економија.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, право на учество имаат сите домашни и странски правни и физички лица.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува на набавка на компјутерска опрема и софтвер за потребите на информативен систем на Министерството за економија.

2. Тендерската документација, заинтересираните понудувачи може да ја подигнат во просториите на Министерството за економија, канцеларија бр. 509-а, секој работен ден од 08:00-15:00 часот, а подетални информации за истата да добијат на тел. 393-404 и 393-418. (Освен понудувачите кои ја имаат набавено тендерската документација со Ограничениот повик на Министерството за економија бр. 9/2001).

3. При подигање на тендерската документација, заинтересираните понудувачи треба да уплатат 5.000,00 ден. на жиро сметката 40100-631-1606 со повикување на број 724125, даночен број 4030000392597, депонент НБРМ.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да содржи:

- Назив на понудувачот;

- Детален опис на понудената опрема според тендерската документација (назив на производителот, земја на производство, модел, технички карактеристики, проспекти и др.);

- Поединечна цена (од парче) и вкупна цена со посебно искажани ДДВ, царински и други давачки, фиксна (непроменлива се до конечното исполнување на договорот) и искажана во денари;

- Рок на извршување на работите (искажан во календарски денови сметан од денот на склучување на договорот, односно уплатата на авансот);

- Начин, рок и услови на плаќање;

- Податоци за постгарантниот период (сервис и резервни делови).

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Извод од регистрација на дејноста.

2. Доказ за економско-финансиски бонитет (член 22 од Законот за јавни набавки).

3. Доказ за техничка способност на понудувачот (член 23 од Законот за јавни набавки).

- расположива опрема и други капацитети потребни за реализирање на набавката;

- менаџерски способности со првенствено право на носителот на ексклузивно право на производителот на опремата;

- искуство и стручен кадар за извршување на набавката;

- доказ за сертификатот за квалитетот на производот.

4. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (потврда од надлежниот Основен суд), не постар од 6 месеци.

5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност, не постар од 6 месеци.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или заверена копија од нотар, освен изводот од регистрација на дејност.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (Во согласност со член 25 од Законот за јавни набавки)

1. Цена	20 бода;
2. Квалитет на опрема	20 бода;
3. Рок на испорака	10 бода;
4. Начин и рок на плаќање	10 бода;
5. Техничка способност и досегашното искуство на понудувачот	20 бода;
6. Софтверските решенија, квалитет на услугите, одржување и обука	20 бода.

6. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

1. Понудата се доставува на адреса: Министерство за економија, Комисија за јавни набавки ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, 1000 Скопје.

2. Понудувачот во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достави во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот.

3. Понудата и другата документација се доставуваат во затворен плик, согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

7. РОКОВИ

1. Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик.

2. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 20.09.2001 година во 12 часот, во просториите на Министерството за економија, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, Скопје на 5^{ти} кат соба бр. 509-а, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

3. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние понуди кои не се изработени според тендерската документација, какао и оние кои не се во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 и 42 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Р.Македонија" бр. 26/98), Единицата за раководење со проектот - Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2001 (ПРИ/01/2001)
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА "СЕПАРАТИВНА КАНАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЛНИЦА ПО УЛИЦА ТРИЗЛА-ДАБНИЧКИ ЗАВОЈ" ВО ПРИЛЕП**

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

Единицата за раководење со проектот - Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

Избор на понудувач за изведба на "Сепаративна канализација на делница по улица Тризла - Дабнички завој" во Прилеп.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14 А, 1000 Скопје, со доказ за уплата на износ од 600,00 денари неповратни средства (за покривање на материјални трошоци) на жиро сметката на домашниот консултант во Програмата, фирмата МД ЕПЛЕР - Скопје со жиро сметка: 40110-601-428496 во ЗПП Скопје, депонент на Комерцијална банка а.д. Скопје, ЕДБ 4030999367179.

Од Изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот Предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ПРИЛОГ КОН ПОНУДАТА)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско - финансиски бонитет (чл. 35, став 2, алинеја 2 од ЗЈН) од ЗПП, во оригинал или заверена фотокопија.

4.3. Техничко - технолошки бонитет (чл.35, став 1, алинеја 1 од ЗЈН).

4.4. Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (член 24, став 1, точка "а" од ЗЈН) издаден од судска евиденција.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка за забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција).

4.6. Сертификат за квалитет на технички карактеристики за материјали предвидени во лицитационата документација.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| 5.1. Цена | 40 поени, |
| 5.2. Ефикасност | 20 поени, |
| 5.3. Рок за изведување на работите | 10 поени, |
| 5.4. Техничка и кадровска опременост | 10 поени, |
| 5.5. начин на плаќање | 10 поени, |
| 5.6. Референц листа | 5 поени, |
| 5.7. Опис на методологијата | 5 поени. |

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите и ЗЈН.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: "Единицата за раководење со проектот - Програма Социјална инфраструктура I во Македонија", ул."Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Поради забрзаноста на постапката, краен рок за прием на понудите е 20 септември 2001 година, до 16:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 21 септември 2001 година во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2 погоре во 10:30 часот. Отворање и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектот.

7.3. Претставниците на понудувачите во согласност со член 29, став 2 од ЗЈН, треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество и јавно отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВА

Врз основа на член 40 и 44 од Законот за данокот од добивка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 80/93 и 11/2001), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

ДВИЖЕЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ 2001 ГОДИНА

Движењето на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-август 2001 година во однос на просечните цени на мало во однос на 2000 година изнесува 5,1%.

Директор,
Благица Новковска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
1295. Закон за спречување на перење пари.....	4387
1296. Закон за Агенција на Република Македонија за управување со средства	4391
1297. Закон за задолжување на Република Македонија со кредит кај Владата на Република Португалија по Договорот за проектот "Акциона програма за унапредување на општините и животната средина" во општините Велес и Штип	4392
1298. Закон за овластување на организација за изработка на пригодни ковани пари	4393
1299. Закон за изменување на Законот за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните потреби за 2001 година	4393
1300. Закон за изменување на Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2001 година .	4394
1301. Закон за изменување и дополнување на Законот за Дирекцијата за цивилна воздушна пловидба	4394
1302. Закон за изменување и дополнување на Законот за сметководството	4395
1303. Закон за изменување и дополнување на Законот за државната ревизија	4396
1304. Закон за изменување и дополнување на Законот за гаранција на Република Македонија по договорите за заеми по проектот ХЕЦ "Козјак" со Кинеската банка и фирмата Хаинан С.И.Т. Ентерпрајс Корп	4397
1305. Програма за одбележување годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2001 година	4397
1306. Одлука за измена на одлуката за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2001 година	4398
1307. Одлука за евидентирање на становите купени од Фондот за солидарно кредитирање во Република Македонија како државна сопственост.....	4398
Објава за движењето на цените на мало во Република Македонија за месец август 2001 година	4418

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

В.д. директор и одговорен уредник - Кокан Лазаревски.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 40100-603-12498. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депозитор - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.